

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП

Тучна сме

ОСИГУРУВАЊЕ
МАКЕДОНИЈА
VIENNA INSURANCE GROUP



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Скопје, 2018



СОДРЖИНА

| | |
|--|----|
| 1. ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР | 4 |
| 2. ОПШТО ЕКОНОМСКО ОКРУЖУВАЊЕ | 6 |
| 2.1 Состојба на пазарот на осигурување | 7 |
| 3. ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО | 8 |
| 3.1 Правен статус, седиште и датум на основање | 9 |
| 3.2 Листа на класи на осигурување | 9 |
| 3.3. Организациска поставеност | 13 |
| 3.4 Акционерски капитал и акционери | 14 |
| 3.5 Дел од Виена Иншуренс Груп | 15 |
| 3.6 Односи со акционерите | 18 |
| 3.7 Структура на деловната мрежа | 18 |
| 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ | 19 |
| 5. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ | 27 |
| 5.1 Надзорен одбор | 27 |
| 5.2 Управен одбор | 28 |
| 5.3 Менаџмент | 29 |
| 6. ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА | 29 |
| 6.1 Внатрешна ревизија | 29 |
| 6.2 Надворешна ревизија | 29 |
| 7. АКТУАРСКА ПОТВРДА | 31 |
| 8. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО | 31 |
| 8.1.Цели на Друштвото | 31 |
| 8.2 Стратегиски насоки на развој | 32 |
| 8.3 Успешност во работењето | 32 |
| 8.4 Стабилна солвентност и ликвидност | 33 |
| 9. АНАЛИЗА НА РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО | 33 |
| 9.1 Прием во осигурување | 33 |
| 9.2 Продажба | 34 |
| 9.3 Вонсудски штети | 36 |
| 9.4 Спорови по штети и регреси за 2017 година | 38 |
| 9.5 Човечки ресурси | 40 |
| 9.6 Информатичка технологија | 41 |
| 10. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ | 42 |

1. ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Осигурување Македонија а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп 2017 година ја заврши со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 107,1 милиони денари и по оданочување во износ од 95,8 милиони денари во услови кога вкупниот пораст на бруто-општествениот производ во земјата беше под 0,5 %.

Клучните показатели на нашето финансиско работење останаа добри, како и во неколкуте претходни години.

Сепак, бруто-полисираната премија во 2017 година бележи опаѓање во однос на минатата година од 8,8 %, односно 82,5 милиони денари. Ова особено се однесува на осигурувањата на незгода со 19 %, каско-осигурувањата на моторни возила со 12 % и имотните осигурувања со 22 %, додека зголемување на бруто-полисираната премија во 2017 година бележиме кај осигурувањата од општа одговорност со 7 % и задолжителното осигурување на моторни возила со 3 %.

Настанатите штети бележат намалување од 4,9 % или во апсолутен износ 11,1 милиони денари.

Трошоците за спроведување на осигурувањето во вкупен износ се незначително зголемени за 0,8 % или во вкупен износ за 3,4 милиони денари. Движењето на исплатената провизија за застапнички и посреднички работи е минорно.

Во осигурителното портфолио на Друштвото најголемо учество има имотното осигурување со 41,7 %, следува осигурувањето од автоодговорност со 30,4 %, потоа осигурувањето од незгода со 9,7 % и каско на моторни возила со 8 %. Сите други видови осигурување учествуваат поединечно со помалку од 5 %.

Комбинираниот резултат на Друштвото во 2017 година е позитивен и изнесува 90 % (89 % во 2015 година и 95 % во 2016 година). Комбинираниот резултат е главниот показател на работењето од основната дејност на Друштвото и секој резултат под 100 % покажува профитабилно работење во дејноста.

Друштвото во текот на 2017 година прими 405 приговори по ликвидирани штети, што е големо намалување од 20 % во однос на минатата година и е навистина одлично постигнување при раководењето со штетите. За сите приговори без исклучок е постапено во законски пропишаниот рок.

Нето-инвестицискиот приход од наемнини се движи со малку намалено темпо во однос на 2017 година за 1,1 %, односно за 0,4 милиони денари. Во делот на инвестирањето во недвижности, убедливо најголем дел од средствата во 2017 година беа пласирани во деловната зграда во Скопје, каде што се имплементира втората фаза од реконструкцијата на фасадата.

Нето-инвестицискиот приход по основа на државни хартии од вредност и банкарски депозити е стабилен, иако каматните стапки во текот на годината се намалија за 0,3 % индексни поени.

Во моментот на подготвување и ревидирање на годишниот извештај, постојат само неофицијални податоци за движењето на основните показатели на осигурителниот пазар во Македонија и тие покажуваат незначително зголемување на бруто-полисираната премија од околу 1,6 % кај неживотното осигурување, односно околу 3,1 % на вкупната осигурителна бруто-полисирана премија на пазарот, благодарение на сè уште доста големото зголемување кај животното осигурување од околу 12 %. И оваа година се очекува поголемиот број осигурителни компании да искажат добивки по оданочувањето.

Според планот за 2018 година, очекуваме зголемување на бруто-полисираната премија во однос на остварената во 2017 година за повеќе од 8 %, како и на планираната добивка по оданочување, но со помал индекс на пораст. Основната цел во оперативната дејност на нашата компанија е секогаш иста, а тоа е да се задржат квалитетните осигуреници, но и да дојдеме до зголемување на нивниот број, секако кај оние видови осигурување што ни овозможуваат профитабилен резултат.

Со оглед на непроменетото ниво на ликвидност на стопанството, не очекуваме големи поместувања кај нивото на наплата на премија, но предвидуваме и наплата на стара премија и стари судски предмети, со што сепак уште повеќе ќе се подобри нашата ликвидност.

Каматните стапки на депозитите, како и на државните хартии од вредност, се очекува да бидат на исто или малку пониско ниво како и во 2017 година.

Во 2018 година ќе продолжиме со отуѓување на недвижностите што не служат за извршување на дејноста или пак се користат во многу мал дел за таа цел. Исто така, во 2018 година ќе инвестираме во третата фаза на реконструкцијата на фасадата на деловната зграда во Скопје.

Сакаме да ја искажеме нашата голема благодарност до менаџерскиот тим и до сите други колеги за нивното залагање и придонес во остварувањето на стратегиските цели на компанијата. Секако дека голема благодарност искажуваме и кон двете друштва за застапување во осигурувањето и сите нивни вработени, како и нивните надворешни соработници. Без нив, како и без успешната соработка со брокерските друштва со кои имаме склучено договори за деловна соработка, секако дека немаше да имаме успешна деловна година.

И покрај тешкото стопанско опкружување, си посакуваме и се надеваме на успешна работа и во 2018 година и ги повикуваме сите вработени и соработници со професионален пристап да ги постигнеме зацртаните цели.

2. ОПШТО ЕКОНОМСКО ОКРУЖУВАЊЕ

Инфлацијата, според индексот на трошоците на живот за периодот јануари-декември 2017 година, во однос на истиот период од 2016 година, бележи движење од 1,4 %. Како одраз на извозот од технолошките и инвестициски зони (ТИРЗ) и пониските цени на нафтата, трговскиот дефицит е во рамките на последниве години.

Стапката на невработеност е во континуирано опаѓање, но невработеност од 22 % е сè уште висок процент и главно е резултат на недостигот на работна сила потребна за пазарот.

Агенцијата за кредитни рејтинзи „Fitch“ го потврди кредитниот рејтинг на Македонија ‘ББ-/Б’ стабилен – се рефлектира како резултат на ризикот од порастот на македонскиот јавен и надворешен долг и економскиот просперитет, кој има бенефит од долгорочните инвестиции.

Банките се добро капитализирани и профитабилни. Заклучно со 31.12.2017 година, годишната стапка на раст на вкупните депозити изнесува 5,8 %, додека годишната стапка на вкупните кредити е стабилна и на ниво од 2016 година од 5,6 %. Кредитниот раст останува стабилен, особено за домаќинствата. Во мај НБРМ презеде макропрudentни мерки за да се сопрат одливот на депозити и притисокот на еврото. Ова во комбинација со интервенција на девизниот пазар резултира во успешно стабилизирање на девизниот курс, иако голем дел од депозитите од населението не се вратија во банките. Каматните стапки на кредитите продолжија да опаѓаат.

Обезбедувањето одржлив пензиски систем е важна среднорочна цел. И покрај реформите и воведувањето повеќе пензиски столбови, пензискиот систем се соочува со финансиска нерамнотежа како резултат на стареење на популацијата од една страна и намалени приходи во пензискиот систем (субвенции на Владата). Дефицитот, кој е мошне голем, 4,5 % од БДП, е проектирано да биде повеќе од двојно зголемен до 2030 година доколку нема адекватни реформи.

Предвидениот раст на економската активност во 2018 година се очекува да е проследен со зголемена побарувачка на пазарот на работната сила, преку отворање нови работни места во слободните економски зони, но и како последица на реализацијата на јавнофинансираните инфраструктурни проекти, и заедно со активните мерки и програми за вработување ќе резултира со натамошна стапка на невработеност во 2018 година од околу 22%.

Проекцијата на БДП за 2018 година е дека ќе „омекне“, ако се има предвид неизвесноста од целокупното опкружување по излегувањето од долгогодишната политичка криза, и ќе изнесува 3,2 % според ММФ.

2.1 СОСТОЈБА НА ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

И покрај тешкотиите со кои се соочуваше во 2017 година, осигурителниот сектор во Република Македонија забележа позитивен развоен тренд, кој може да се идентификува преку растот на бруто-полисираната премија (БПП) и на бројот на издадени полиси преку различни канали за продажба на осигурувањето.

Не се смени бројот на осигурителни друштва, па така и во 2017 година на пазарот на осигурување на Република Македонија продолжија со работа 16 друштва за осигурување, од кои 11 работат во доменот на неживотните осигурувања, а 5 друштва во доменот на животните осигурувања. Нашето друштво, Осигурување Македонија а.д. Скопје – ВИГ е единственото друштво на пазарот што поседува лиценца за работа на реосигурување. Анализата на сопственичка структура на друштвата покажува дека најголем процент на сопственост отпаѓа на странски правни лица од финансискиот сектор.

Бројот на брокерски друштва за посредување во осигурувањето во 2017 година порасна на 35, друштвата за застапување во осигурувањето се 11, а деловните банки што дејствуваат како застапници во осигурувањето се 3.

Вкупната полисирана премија по сите видови осигурување во 2017 година изнесува 8,99 милијарди денари, што е пораст од 3,1 % во однос на 2016 година, додека само во неживотното што го работи Осигурување Македонија вкупната полисирана премија изнесува 7,54 милијарди денари, што изнесува 1,58 % повеќе од 2016 година.

Најголема класа на осигурување и во 2017 година со вкупно учество од 53,9 % во бруто-полисираната премија по неживотно осигурување е задолжителното осигурување од автомобилска одговорност, следено од имотните осигурувања со 19 % и каско-осигурување на моторни возила со 10 %. За одбележување е дека осигурувањата на моторните возила учествуваат со околу 64 % од вкупната полисирана бруто-премија по неживотно осигурување. Исто така, многу е важно што за првпат осигурувањето на живот го надмина имотното осигурување и изнесува 1,45 милијарди денари во однос на 1,43 милијарди денари.

Во 2017 година немаше големи измени во регулативата што се однесува на осигурувањето, со исклучок на измените и дополнувањата на Тарифата на премии за задолжителните осигурувања по моторни возила, каде што се сменија процентите за пресметка на малус кај флотните осигурувања.



3. ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

3.1 ПРАВЕН СТАТУС, СЕДИШТЕ И ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ

Полн назив:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп

Скрашен назив:

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп

Адреса: ул. „11 Октомври“ број 25, 1000 Скопје

Интернет-страница: www.insumak.mk

Опис на дејноста

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно сите видови неживотни осигурувања и реосигурување. Широката палета на продукти опфаќа понуда за осигурување имот, осигурување моторни возила, осигурување лица од незгода, осигурување од одговорност, патничко осигурување.

Нашата компанија е стабилна потпора на големите економски субјекти од индустријата, како и на малите и средни деловни субјекти, опфаќајќи комплетна понуда за сите потреби на пазарот за осигурување.

Нашите полиси обезбедуваат одлична и сигурна осигурителна заштита преку индивидуални и семјени полиси за физички лица, како и полиси за нивниот движен и недвижен имот.

Податоци за големината на субјектот

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп спаѓа во големи деловни субјекти.

3.2 ЛИСТА НА КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

- 1) Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)
- 2) Здравствено осигурување
- 3) Осигурување на моторни возила (каска)
- 4) Осигурување на шински возила (каска)
- 5) Осигурување на воздухоплови (каска)
- 6) Осигурување на пловни објекти (каска)
- 7) Осигурување на стока во превоз (карга)
- 8) Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди
- 9) Други осигурувања на имот
- 10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
- 11) Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови
- 12) Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти
- 13) Општо осигурување од одговорност
- 14) Осигурување на кредити
- 15) Осигурување на гаранции
- 16) Осигурување од финансиски загуби
- 17) Осигурување на правна заштита
- 18) Осигурување на туристичка помош

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА

| ЛИСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ | КЛАСА |
|--|--------------|
| Колективно осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) | 01 |
| Индивидуално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) | 01 |
| Осигурување на раководители (менаџери) од последици на несреќен случај (незгода) | 01 |
| Осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода) | 01 |
| Задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода) | 01 |
| Осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила | 01 |
| Доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) | 01 |
| Осигурување гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода) | 01 |
| Осигурување посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода) | 01 |
| Осигурување ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода) | 01 |
| Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на тешки болести | 02 |
| Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на операции | 02 |
| Каско-осигурување на моторни возила | 01. 03 |
| Каско-осигурување на патнички моторни возила | 01, 03 |
| Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт | 10 |
| Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт со организатор на превоз | 10 |


ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА

| ЛИСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ | КЛАСА |
|--|----------------|
| Осигурување пратки во домашен транспорт | 07 |
| Осигурување пратки по генерална полиса | 07 |
| Осигурување стока во меѓународен транспорт | 07 |
| Осигурување на транспорт на пари и други вредносни пратки во земјата | 07 |
| Осигурување од пожар и од некои други опасности | 08, 09 |
| Осигурување машини од кршење и од некои други опасности | 09 |
| Осигурување од провална кражба и од разбојништво | 08, 09 |
| Осигурување стакло од кршење | 08, 09 |
| Осигурување на домаќинство | 08, 09, 13 |
| Осигурување објекти во градба | 08, 09, 13 |
| Осигурување објекти во монтажа | 08, 09, 13 |
| Осигурување нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди | 08, 09 |
| Осигурување на имот – мастер-полиса | 08, 09, 16 |
| Осигурување на имотот на електростопанските претпријатија | 08, 09 |
| Комбинирано осигурување на семејствата (семеен пакет) | 01, 03, 08, 09 |
| Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт со организатор на превоз | 10 |


ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА

| ЛИСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ | КЛАСА |
|--|--------------------|
| Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности | 07, 08, 09, 13 |
| Комбинирано осигурување на непроизводни дејности – комерцијална полиса | 07, 08, 09, 13, 16 |
| Осигурување од автомобилска одговорност | 01, 03, 10 |
| Осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и на чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица | 12 |
| Осигурување од општа одговорност | 13 |
| Осигурување од одговорност на нотари | 13 |
| Осигурување од одговорност на стечајни управници | 13 |
| Осигурување од одговорност од грешка на здравствени работници | 13 |
| Осигурување на гаранции за ТИР карнети | 15 |
| Осигурување на ризикот фалсификат на странски средства за плаќање | 16 |
| Осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности | 16 |
| Патничко осигурување со дополнително осигурување од незгода и осигурување од спортска незгода | 18 |

3.3. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП



3.4 АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ

| | |
|------------------------|--|
| Назив на издавачот | Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп |
| ЕМБС на издавачот | 4067037 |
| ЕДБ | 4030974258740 |
| Број на издадени акции | 717462 |
| Номинална вредност | 20,08 ЕУР |
| Номинален капитал | 14 409 506,81 ЕУР |
| Род на акции | Обични акции |
| Котација | Задолжителна котација / Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје |

СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА

| Тип на акционери | Број на акции | Број на акционери | Процент од емисијата | |
|------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|
| Домашни | Правни лица | 16 660 | 48 | 2,32 % |
| | Физички лица | 22 965 | 378 | 3,20 % |
| Странски | Правни лица | 676 410 | 4 | 94,28 % |
| | Физички лица | 1 427 | 19 | 0,20 % |
| Вкупно | 717 462 | 449 | 100,0 % | |

ДОМИНАНТЕН АКЦИОНЕР

| | |
|------------------------------------|---|
| Назив на акционер | VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE |
| Седиште на акционер | Виена, Австрија |
| Адреса на седиште | Schottenring 30, 1010 Wien, Austria |
| ЕМБС | ФН 75687 ф (Регистар на трговски друштва на Австрија) |
| Број на акции во сопственост | 676 270 |
| Вкупна номинална вредност на акции | 13 582 206,68 ЕУР |
| % во акционерски капитал | 94,26 % |

ВТОР АКЦИОНЕР ПО БРОЈ АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Назив на акционер | МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје |
| Седиште на акционер | Скопје, Р Македонија |
| Адреса на седиште | Кеј „13 Номеври“ бр. 6 |
| ЕМБС | 5168660 |
| ЕДБ | 4030997339640 |
| Број на акции во сопственост | 2 994 |
| Вкупна номинална вредност на акции | 60 131,5 ЕУР |
| % во акционерски капитал | 0,42 % |

ТРЕТ АКЦИОНЕР ПО БРОЈ АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Назив на акционер | ТИМ ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Скопје |
| Седиште на акционер | Скопје, Р Македонија |
| Адреса на седиште | ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 72/45 |
| ЕМБС | 4638948 |
| ЕДБ | 4030993159515 |
| Број на акции во сопственост | 2 800 |
| Вкупна номинална вредност на акции | 56 235,2 ЕУР |
| % во акционерски капитал | 0,39 % |

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈА

Ние се стремиме на нашиите клиенти во Австрија и во ЦИЕ да им понудиме вообичаени производи и услуги по нивна мерка. Нашата стратегија е насочена кон долгорочна профитабилност и кон стабилен раст на приходите, со што ние сме партнер од доверба во ова брзо време на промени.

Во Виена Иншуренс Груп (ВИГ) има преку 25.000 вработени лица, кои работат во околу 50 друштва во 25 земји. Ние создаваме решенија што се во согласност со личните и со локалните потреби за осигурување, што пак, не прави да бидеме една од водечките друштва за осигурување во Австрија и во централна и источна Европа (ЦИЕ).

СТРУЧНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Виена Иншуренс Груп е меѓународна осигурителна групација со седиште во главниот град на Австрија. Со паѓањето на „железната завеса“ во 1989 г., ВИГ брзо се ширеше и од чисто австриско друштво за осигурување прерасна во меѓународна групација. ВИГ е синоним за стабилност и стручност кога станува збор за финансиска заштита од ризици. Почетоците на Групацијата датираат од 1824 година. Со своето скоро две-вековно постоење, и со својата насоченост кон тоа да обезбедиме стручно осигурително покритее, ние создадовме една цврста и сигурна основа за 20 милионските и нешто повеќе клиенти на Групацијата.

ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА ВО ФОКУС

Покрај Австрија, ВИГ е посебно заинтересиран за Централна и Источна Европа, сметајќи го за домашен пазар. Од пазарите во ЦИЕ, Групацијата остварува повеќе од половина од својот премиски приход. Целото работење на ВИГ се стреми кон овој регион. Ова, главно, се одразува во предвидувањата за економскиот раст во ЦИЕ, и се предвидува овој раст да биде двапати поголем од оној во Западна Европа. Воедно, станува збор и за сегашното ниво на густина на осигурувањето, коешто сè уште е под просекот во ЕУ.

ПРИСУСТВО НА ЛОКАЛНИТЕ ПАЗАРИ

ВИГ има одговорност финансиски да ги заштити своите клиенти од ризици. Групацијата следи една стратегија што опфаќа повеќе брендови, т.н. „мулти-бренд“ стратегија што се потпира на востановените локални пазари, како и на локалниот менаџмент. Конечно, успехот на Групацијата и блискоста со клиентите се сведува на силината на секој бренд посебно и на локалното знаење, одн. „ноу-хау“.

ФИНАНСИСКА СИГУРНОСТ И КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

Оцената на ВИГ е „А+“, што подразбира стабилна позиција и ја дава реномирана и добро позната агенција за кредитен рејтинг „Стандард и Поорс“. Оваа оценка значи дека ВИГ останува на врвот од високо рангирани друштва на Виенската берза и дека според АТХ индексот, акциите на ВИГ се водечки на листата. Акциите на Виена Иншуренс Груп котираат и на берзата во Виена и во Прага. Винер Штедише осигурување (Wiener Städtische Versicherungsverein) е постојаниот и главен акционер кои има поставено долгорочни цели и поседува околу 70% од акциите на ВИГ. Останатите акции се во слободен оптек.

МИСИЈА

НАША ВИЗИЈА

Сакаме да сме првиот избор на нашите клиенти. Нашите акционери во нас гледаат стабилен и доверлив партнер. Тоа ни овозможува да ја консолидираме нашата позиција како водечка осигурителна групација во Австрија и во централна и источна Европа.

НАША МИСИЈА

Се залагаме за стабилност и стручност во полето на заштита на ризиците. Го користиме нашето искуство, познавање и разноличноста за да им се приближиме на нашите клиенти. Заштитата на она што им е вредно на нашите клиенти ние го сметаме за наша одговорност.

НАШИ ВРЕДНОСТИ

Разновидност
Блискост со клиентите
Одговорност

НАШЕ ВЕТУВАЊЕ

Им овозможуваме на клиентите побезбеден и подобар живот:
Да го заштитиме вредното.



THE VIG MISSION STATEMENT

OUR VISION

We want to be the first choice for our customers. Our stakeholders see us as a stable and reliable partner. This enables us to consolidate our position as the leading insurance group in Austria, Central and Eastern Europe.

OUR MISSION

We stand for stability and competence in the field of risk protection. We use our experience, know-how and diversity to move closer to our customers. We see it as our responsibility to protect the values that matter to our customers.

OUR VALUES

Diversity
Customer proximity
Responsibility

OUR PROMISE

We enable customers to live a safer and better life: **Protecting what matters.**



3.6 ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон завршната сметка.

3.7 СТРУКТУРА НА ДЕЛОВНАТА МРЕЖА

Друштвото својата дејност ја врши преку следните организациски делови: Генерална дирекција и 14 експозитури распоредени низ Р Македонија.

| Експозитури | Адреса |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Скопје | „11 Октомври“ бр. 25 |
| 2. Битола | „1 Мај“ бр. 268 |
| 3. Штип | Плоштад „Тошо Арсов“ бр. 56 |
| 4. Велес | „Димитар Влахов“ бр. 27 |
| 5. Тетово | „Илирија“ бр. 36 |
| 6. Кавадарци | „Илинденска“ бр. 11 |
| 7. Охрид | „Димитар Влахов“ бр. 14 |
| 8. Гостивар | „Борис Кидрич“ бр. 115 |
| 9. Куманово | „Димитар Влахов“ бр.52/3 |
| 10. Св.Николе | Плоштад „Илинден“ бр. 19 |
| 11. Кочани | „ВМРО“ 47 влез 24 б |
| 12. Гевгелија | „Димитар Влахов“ бр.7 |
| 13. Ресен | „Таше Милошевски“ бр. 6 |
| 14. Прилеп | „Маршал Тито“ бр. 36 |
| 15. Граничен премин Табановце | |

Во рамките на овие организациски делови функционираат повеќе сектори и служби, кои ги извршуваат клучните и другите деловни функции на Друштвото.

4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Друштвото континуирано ги идентификува, ги проценува и ги контролира ризиците на кои е изложено во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин што ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност, кој нема да ги загрози имотот и работењето на Друштвото, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и други доверители на Друштвото во согласност со позитивните прописи. Управувањето со ризици на Друштвото е дефинирано во посебна програма, која се одобрува годишно од органот на управување и од органот на надзор. Програмата редовно се доставува до регулаторот. При изготвување на програмата, почитувани се принципите од Pillar 2 (Солвентност 2) за управување во согласност со насоките на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group VIIG) што важат за земји што не се членки на ЕУ.

Друштвото во однос на својата дејност е изложено на повеќе ризици. Тука спаѓаат: стандардните ризици од дејноста осигурување, ризиците за неживотно и здравствено осигурување, како и ризиците од инвестициите (пазарниот ризик), некои општи ризици како кредитниот ризик и оперативен ризик. Освен овие, Друштвото е подложно и на стандардни ризици на кои се подложни сите трговски друштва, како што се: репутациски и стратегиски ризик.

Друштвото за осигурување работи на начин што обезбедува ризиците на кои е изложено при вршење работи на осигурување да не ги надминат ограничувањата предвидени со Законот за супервизија на осигурувањето.

За Друштвото, културата на управување со ризиците е составен дел од секојдневната работа и ја опфаќа општата свесност за ризиците на секое ниво. Тоа се постигнува со континуирано подигање на свесноста на секој вработен за потребата и нужноста за управување со ризиците, првенствено со нивно активно вклучување во процесите на управување со ризиците, со јасно одредување улоги и одговорности на секој вработен во рамките на системот за управување со ризици, обезбедување на непречен тек на информации од Управниот одбор до нивото на оперативниот извршител и обратно.

Друштвото има имплементирано систем за управување со ризици, кој се состои од организациски единици за управување со ризици и процеси за управување со ризици.

Организациски единици за управување со ризици се сите сектори/служби на Друштвото и органите за донесување одлуки што се вклучени во системот за управување со ризици на Друштвото. Свкупната одговорност за функционирањето на системот за управување со ризици во Друштвото ја носи Управниот одбор. За понатамошно зајакнување на културата за управување со ризици во рамките на Друштвото и за интегрирање на носителите на ризици во процесите за управување со ризици, со одлука на Управниот одбор формирана е Комисија за управување со ризици.

Во организациските единици за управување со ризици се вградени процеси за управување со ризиците.

Процесите за управување со ризиците се состојат од 6 важни делови или фази:

- идентификација на ризикот;
- мерење на ризикот;
- анализа на ризикот;
- мерки за управување со ризикот;
- набљудување на ризикот;
- известување за ризикот.

Во текот на 2017 година, во Друштвото се спроведени два процеса врз основа на системот за управување со ризици на групацијата, систем на интерни контроли и каталог на ризици:

- Системот на интерни контроли е континуиран процес на управување со оперативните ризици и не само што обезбедува ефективни контроли од аспект на усогласување со позитивните прописи туку е и важна алатка за правилно деловно одлучување.
- Каталогот на ризици е имплементиран како поддршка на Друштвото во идентификацијата и процената на севкупните ризици и обезбедува информации за целосниот профил на ризици на Друштвото и за носителите на ризици. На тој начин го поддржува раководството во донесувањето оптимални одлуки во согласност со планот на работење на Друштвото.

Процените на ризиците се базираат на квалитативен пристап по табела за фреквенција и големина или експертска процена.

При процесот на евалуација на системот за интерни контроли се идентификувани 260 ризици, каде што ефикасноста на контролните механизми е 98,7 %.

Со каталогот на ризици се идентификувани и категоризирани сите ризици на Друштвото во девет категории на ризици, вклучувајќи ги и нивните подризици, како следните:

4. Пазарен ризик

- 4.1. Каматен ризик
- 4.2. Ризик од промена на пазарните цени на хартиите од вредност
- 4.3. Ризик од промена на цената на имотот
- 4.4. Ризик од промена на вредноста како резултат на отстапување на кредитниот ризик од очекуваниот кредитен ризик.
- 4.5. Ризик од концентрација
- 4.6. Девизен ризик

5. Ризик поврзан со неживотно осигурување

- 5.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 5.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 5.3. Ризик од изложеност на катастрофи
- 5.4. Ризик од концентрација на осигурувања

6. Ризик поврзан со здравственото осигурување

- 6.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 6.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 6.3. Ризик од изложеност на катастрофи

7. Ризик на нематеријални средства

8. Ризик од неисполнување на обврските од другата страна

8.1. Тип 1 - Ризик загуба/промена на вредност како резултат на неисполнување на обврските на спротивната страна што не се покриени со spread ризик

8.1.1. Ризик од неисполнување на обврските на реосигурувачот

8.1.2. Ризик од неисполнување на обврските на финансиски компании

8.1.3. Ризик од неисполнување на обврските од трета страна

8.2. Тип 2 - Ризик што произлегува од неисполнување на обврските на спротивната страна, кој е диверзифициран, а не е опфатен со ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна тип 1 и spread ризик

9. Ликвидносен ризик

10. Оперативен ризик

10.1. Ризик од прекин на работа

10.2. Ризик од концентрација на знаење

10.3. Ризик од недостиг на човечки ресурси

10.4. Ризик од хардвер и инфраструктура

10.5. Ризик од софтвер и информатичка безбедност

10.6. Ризик што се однесува на модели и квалитет на податоци

10.7. Ризик на развој на ИТ

10.8. Проектен ризик

10.9. Ризици поврзани со регулативата и ускладување со неа, кои се однесуваат на дејноста осигурување

10.10. Ризици поврзани со регулативата и ускладување со неа, кои се однесуваат на другите дејности

10.11. Ризик од недостиг или неуспешни процеси

10.12. Ризик од човечка грешка

11. Стратегиски ризик

12. Репутациски ризик

Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од потенцијалната загуба што Друштвото би ја претрпело поради промена на вредноста на билансните позиции како резултат на промената на финансиските фактори на пазарот (движење на каматни стапки, девизен курс, цени на имот, цени на акции и сл.).

Друштвото настојува да биде во состојба соодветно, навремено и во целост да одговори на обврските по договорите за осигурување. Вложувањето на средствата се врши така што се има предвид усогласеноста на роковите на вложувањата со доспевањето на обврските. При инвестирањето се важни диверсификацијата на субјектите и финансиските инструменти во кои се вложуваат средствата. Претходното е со цел да се постигне соодветен поврат од вложувањата. За пласирање на средствата на осигурување, каматните стапки се ускладуваат со движење на стапките на пазарот за пари и капитал за да обезбедуваат зачувување и зголемување на реалните вредности на пласираните средства. Најголем дел од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Се следи пазарот на хартии од вредност и во согласност со промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од

вредност. Се врши анализа на промената на економската вредност на портфолиото на финансиските инструменти и на портфолиото на недвижности.

Во врска со договорите за осигурување кај кои обврските се изразени во странски валути, се следат и флукуациите на девизниот курс. Принципот на управување на Друштвото со девизниот ризик е да се оствари и да се одржува усогласеност на побарувањата во странска валута во однос на обврските во странска валута. Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на доспеаноста на обврските и на побарувањата во странска валута. Методите за мерење на девизниот ризик вклучуваат: следење и анализа на ризикот по позиции и збирно, валутна структура на билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, стрес-тестирање и други методи. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Курсот на денарот и неговата стабилност, девизните резерви на Централната банка и нејзините можности за интервенција, монетарната политика на Централната банка се фактори што имаат посредно или непосредно влијание и ги определуваат нивото и изложеноста на девизен ризик на Друштвото.

Групите на средствата што се дозволени и начинот на нивното вложување поблиску се пропишани со Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото тековно врши приспособување на вложувањата што се однесуваат на средствата што ги покриваат техничките резерви, а кои се изложени на ризик од потенцијални загуби поради промена на каматните стапки, флукуации на девизниот курс и други пазарни ризици, со обврските што произлегуваат од договорите за осигурување врз кои влијаат овие промени.

Средствата на техничките резерви се пласираат во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Во Друштвото се обезбедува книговодствена и оперативна евиденција, која овозможува увид во состојбата на пласманите од сите средства по корисници и услови за користење.

Ризик поврзан со неживотно осигурување

Ризикот поврзан со неживотно осигурување е ризик што произлегува од обврските за неживотно осигурување и реосигурување, во однос на прифатените ризици и процесите при работењето. Овој ризик е ризик дека идните исплати на штети нема да бидат покриени со приходот од премија или дека техничките резерви не се доволни бидејќи идните трошоци и штети се разликуваат од претпоставките користени при утврдување на резервите.

Правилното управување и доброто познавање на овој ризик се клучни за Друштвото, чие портфолио се состои од речиси сите видови неживотно осигурување.

Управувањето со овој ризик се остварува преку спроведување соодветни акти за прием во осигурување. Воспоставени се соодветни нивоа на овластувања за сите вработени што работат на прием во осигурување и продажба. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите што може да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоците, се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно. Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање портфолија за одделните видови производи, кои ќе генерираат позитивни резултати. Друштвото континуирано врши анализа и измена или дополнување на постојните услови и тарифи за осигурување, како и подготовка на нови производи.

Со обезбедување на повеќе реосигурителни договори, вклучително и реосигурително покритие за природни катастрофи со широк опсег, Друштвото дел од својот ризик го пренесува на реосигурувачот, со цел да се ограничи нето-потенцијалната загуба низ диверсификација на ризикот.

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, се формираат технички резерви. Квартално до регулаторот се доставува информација за износот на техничките резерви, со мислење на овластениот актуар и тековна анализа на користените претпоставки и тестирање на адекватноста на издвоените резерви.

Ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна

Овој ризик претставува загуба или неповолна промена во вредноста на средствата и на финансиските инструменти поради неможност договорните страни или должниците да ги подмират своите обврски во договорениот износ и рокови. Осигурување Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува нивната наплатливост. Во согласност со утврдената состојба, се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основа на премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување нивна наплата. Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основа на вложувања на средствата што ги покриваат техничките резерви и капиталот, Друштвото, со цел дисперзија на ризикот, ги пласира средствата во депозити кај голем број банки и во хартии од вредност издадени од РМ или од НБРМ.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположиви за продажба и должнички хартии од вредност, кои се чуваат до доставувањето, т.е. државни записи издадени од Република Македонија. Со цел да се намали ризикот од неможност реосигурувачите да ги исплатат своите обврски, Друштвото има воспоставено правила за избор на реосигурувачи/брокери преку следење на нивниот рејтинг од официјални рејтинг-агенции (S&P, AM Best, Moody's), како и стратегијата на групацијата.

Друштвото соработува со локални осигурителни брокери и друштва за застапување што ги исполнуваат условите за работење во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и се овластени за работење од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Пред потпишувањето договор за деловна соработка, Друштвото се уверува дека дистрибутивниот канал е финансиски стабилен и дека има воспоставено адекватни процеси на работа и на продажба што одговараат на начинот и на политиките на работа на Друштвото.

Ликвидносен ризик

Ризикот на неликвидност претставува ризик дека Друштвото нема да може да обезбеди доволно парични средства за подмирување на своите обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Друштвото управува со ризикот од неликвидност преку управување со активата и пасивата на начин што ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење. Планирањето на очекуваните приливи и одливи

на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност. На 31.12.2017 година коефициентот на ликвидност на Друштвото изнесува 12,89. Во текот на 2017 година, Друштвото имаше стабилна тековна ликвидносна позиција, ги одржуваше стапките на ликвидност над минималното пропишано ниво и усогласени со интерните лимити.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик е ризик од потенцијална загуба предизвикана од неадекватни и неуспешни внатрешни процеси и контроли, предизвикани од вработените, од системот или од неповолни надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува правниот ризик, но ги исклучува стратегискиот и репутацискиот ризик.

Во процената на оперативниот ризик, како и во неговата контрола, се вклучени сите носители на ризик бидејќи неговото појавување е можно во сите сегменти од работењето. Процената се врши со квалитативна метода и сите подризици (дефинирани во каталогот на ризици) заедно со носителот на ризик, методите на процена, добиените резултати, имплементираниите контроли и нивната корисност се документираат во матрицата на системот за интерни контроли, а агрегираниот резултат на процената за цел оперативен ризик се документира во матрицата на каталогот на ризици.

Друштвото управува со овој ризик на тој начин што воспоставува значаен број контроли за секој подризик одделно со имплементација на сигурносни контроли, пишани политики, правилници и упатства.

Континуирано се вршат управување со работењето на вработените, нивна едукација, делегирање на работните активности и задачи, како и мерење на извршувањето на вработените со цел да се обезбедат непречено спроведување на финансиско-материјалното работење и правилна примена на законските прописи при постигнување на стратегиските цели на Друштвото.

Друштвото има воспоставено план за обезбедување континуираност во работењето (Business Continuity Plan). Планот воспоставува менаџерски тим што има право, должност и одговорност за обезбедување континуираност на Друштвото во ситуации, состојби и инциденти што не може да се предвидат, а кои би можеле да имаат значително негативно влијание врз работењето на Друштвото. Посебна одговорност во планот претставува обезбедувањето сигурност на информатичкиот систем на Друштвото, во смисла на обезбедување на податоците и на информациите на Друштвото што се круцијални за работењето. Со цел да се поддржат главните активности на Друштвото во смисла на навремено и точно обезбедување на податоците, креирани се високоефективни оперативни ИТ-системи, кои се однесуваат на прием во осигурувањето, реосигурувањето и штетите. Покрај претходно споменатите, креирани се системи што се однесуваат на човечките ресурси, финансиите и на другите области од оперативното работење на Друштвото. Безбедноста на претходно споменатите системи се обезбедува преку поставена хардверска опрема, политики и процедури на безбедност, како и високообучен кадар.

Контролата на ИТ-системот се остварува преку политики и процедури, лиценци за користење на информатички оперативни системи и обезбедување сигурносни, резервни и заштитни копии. Со обезбедувањето висока контрола на пристап до информатичкиот систем се обезбедува сигурност од неовластен пристап до информациите и до податоците за деловното работење на Друштвото.

Друштвото има усвоено посебни политики и процедури за усогласување со закони, како контрола на исполнувањето на законските обврски на Друштвото и управувањето на ризици што имаат правно потекло, односно ризици што имаат правни последици. Контролата се спроведува преку имплементирање на задолженија предвидени во посебен акт за остварување на функцијата усогласување со прописи. Преку соодветни и навремени консултации се обезбедува вработените да ги извршуваат своите секојдневни работни задачи во согласност со позитивните прописи. Вработените навремено се известуваат за промените во законските и во подзаконските акти што го детерминираат нивното секојдневно работење. Со соодветна деловна соработка и комуникација со институциите на системот и со инспекциските служби што се дел од нив, се обезбедува навремено исполнување на сите законски обврски на Друштвото и избегнување прекршочни санкции.

Во 2017 година Друштвото спроведе и процес на идентификација на ризици што се однесуваат на усогласување со прописи (Compliance Risk Inventory Process). Процесот на идентификација на ризици што се поврзани со усогласување со прописи се реализираше паралелно со процесот на целокупна идентификација на ризици и интерни контроли. Во текот на спроведувањето на предметниот процес се идентификувани вкупно 51 ризик што се поврзани со усогласување со прописи.

Ризиците се поделени во две групи ризици, со соодветни подризици, односно:

1. ризици од усогласување со осигурителното право;
2. други ризици од усогласување со закони, како што се:

- економски санкции и ембарго,
- заштита на лични податоци и заштита на приватноста,
- заштита на конкуренција,
- регулација на пазарите на капитал и хартии од вредност,
- финансиски криминал,
- кодекс на деловна етика.

Резултатот од процесот на опишување на ризиците што се однесуваат на усогласување со прописите спроведен во 2017 година истакна дека Друштвото има воспоставено адекватни механизми за контрола на овие ризици. Друштвото соодветно ги контролира сите ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи. Профилот на предметните ризици на Друштвото е низок.

Во однос на спроведувањето на идентификација на ризиците што се поврзани со усогласувањето со закони, од страна на стручните служби на Друштвото се изготвени соодветни извештаи, кои се доставени до органот на управување и до соодветните организациски единици на мнозинскиот акционер.

Од другите ризици треба да се споменат и:

Стратегискиот ризик – кој е ризик од неповолно работење што се однесува на несоодветни деловни и инвестициски одлуки, на неадекватна комуникација и остварување на целите или на недоволен капацитет за приспособување на промените во економското опкружување.

Контролата на овој ризик пред сè се остварува преку подготовка и примена на повеќегодишен деловен план одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Друштвото е насочено кон креирање актуелна бизнис-стратегија, развој на нови производи, усовршување на каналите на продажба и аквизиции, земајќи го предвид влијанието на целокупното пазарно опкружување. Бизнис-стратегииите главно се

изготвуваат со цел да се насочат активностите кон профитабилност, избегнување на финансиски загуби и оптимизација на процесите на функционирање. Воспоставената бизнис-стратегија се следи континуирано со преглед на реализираната состојба според она што е планирано, вклучувајќи ги разгледувањето на достигнатото ниво на премија, промената во премиските стапки, техничкиот резултат, трошоците, како и целокупната профитабилност на секоја класа на осигурување одделно. Тековно се набљудува и осигурителниот циклус на пазарот преку промените на премиски стапки, кои се следат со промената на премија, франшизите и условите на осигурување. Воедно се разгледува и однесувањето на другите конкуренти на пазарот со цел да не ја нарушат планираната бизнис-стратегија во однос на новите производи и на продажната мрежа.

Основна цел на Друштвото е да го задржи својот статус на доверливо друштво за осигурување со урамнотежен однос на преземени ризици и остварен профит.

Репутацискиот ризик е ризик од неповолен развој на работењето поврзан со наштетување на репутацијата на Друштвото. Губењето на репутацијата може да ја наруши довербата на клиентите, на инвеститорите или на вработените во компанијата и на тој начин да доведе до финансиска штета.

Друштвото во секој дел од своето работење се стреми за одржување култура на добро деловно однесување, транспарентност на пазарот, понуда на производи со прецизно дефинирани услови на осигурување и тарифи, фокусираност кон клиентите и зголемување на квалитетот на услугите и учество во општествениот живот преку низа проекти што имаат социјален импакт на заедницата.

Управување со капиталот

Друштвото ги утврдува сопствените средства и адекватноста на капиталот во согласност со пропишаната регулатива од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1 (како барање врз основа на директивата Солвентност 1), а гарантниот фонд е дефиниран со членот 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

| ВО 000 ДЕН | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| МАРГИНА НА СОЛВЕНТНОСТ | 100 877 | 109 825 |
| ГАРАНТЕН КАПИТАЛ | 276 708 | 276 665 |

5. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Македонија. Во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурувањето, како и одредбите од Статутот, во Друштвото е воспоставен двостепен систем на управување, при што Управниот одбор е составен од 3 (три) члена, а Надзорниот одбор е составен од 5 (пет) члена.

Карактеристика на системот на корпоративно управување во Друштвото е постојана интеракцијата со регулаторот во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето. Управувањето и надзорот во Друштвото се детално регулирани со посебни акти на Друштвото, каде што со одлука на органот на надзор е извршена и детална поделба на надлежностите, одговорностите и функциите на членовите на Управниот одбор.

Транспарентноста е посебна вредност на системот на корпоративно управување на Друштвото. Управниот одбор е посветен на адекватно и навремено информирање на сите заинтересирани страни. Преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје се објавуваат сите информации што се значајни за работењето на Друштвото. Информации за работењето на Друштвото дополнително се објавуваат и на официјалната интернет-страница на Друштвото.

5.1 НАДЗОРЕН ОДБОР

Надлежностите и одговорностите на органот на надзор во Друштвото се детерминирани во позитивните прописи. Дополнително и определени акти на Друштвото ги деталзираат надлежностите и одговорностите на надзорниот одбор.

Со датум 31.12.2017 година, членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

- г. Габор Лехел (Gabor Lehel) како претседател на Надзорниот одбор;**
- г. Андреја Јосифовски како член на Надзорниот одбор;**
- г. Вофганг Петчко (Wolfgang Petschko) како член на Надзорниот одбор;**
- г. Реинхард Гојер (Reinhard Gojer) како независен член на Надзорниот одбор;**
- г. Михаел Хак (Michael Hack) како независен член на Надзорниот одбор.**

Во текот на деловната 2017 година Надзорниот одбор на Друштвото одржа вкупно 4 (четири) седници. На седниците што се одржаа, Надзорниот одбор ги презеде сите активности во врска со извршувањето на функцијата на надзор, одобрување на одлуки на Управниот одбор во однос на деловната политика и на финансиските планови, застапување на Друштвото кон членовите на Управниот одбор, одржување и унапредување на објективноста и на професионалното функционирање на системот за внатрешна ревизија, разгледување на определени наоди и решенија донесени од регулаторот, заштита на акционерскиот капитал.

Преку анализа на соодветни извештаи, одобрување посебни акти и дејства доставени од страна на Управниот одбор, Надзорниот одбор во целост ја оствари својата контролна функција. При одржувањето на седниците на органот, соодветно се применуваат одредбите од позитивните прописи. За сите состаноци што се одржаа во текот на деловната 2017 година се изготвени соодветни записници,

од каде што може да се констатираат и одлуките на одборот. Одлуките што се донесени од одборот се соодветно спроведени во Друштвото, како и пред надлежните органи.

5.2 УПРАВЕН ОДБОР

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото, обезбедуваат Друштвото да работи во согласност со правилата за управување со ризик, во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, вршат контрола над ризиците од работењето, обезбедуваат Друштвото соодветно да ги води трговските книги и другата сметководствена документација, ги вреднуваат ставките во деловните биланси и изготвуваат периодични и годишни извештаи. Организациската поставеност, како и работењето на Управниот одбор во Друштвото, се во целост со позитивните прописи.

Во согласност со одредбите од Статутот, Управниот одбор на Друштвото е составен од 3 (три) члена, од кои едниот е именуван за претседател. Со датум 31.12.2017 година, членови на Управниот одбор на Друштвото се:

- **г. Бошко Андов како претседател на Управниот одбор;**
- **г-ѓа Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор;**
- **г. Ристо Секуловски како член на Управниот одбор.**

Заради одржување и унапредување на пазарната позиција и зачувување на конкурентноста на Друштвото на пазарот, во текот на деловната 2017 година Управниот одбор редовно ги следеше сите состојби во осигурителната дејност и детално ги разгледуваше извештаите од работењето на другите осигурителни друштва презентирани од регулаторот и од Националното биро за осигурување. Управниот одбор постојано ги следи ликвидноста и солвентноста на Друштвото, резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето, приемот во осигурување и решавањето на отштетните побарувања, кои претставуваат и најбитни елементи за успешно функционирање на Друштвото. Од посебен интерес за органот на управување претставуваат и директивите на Европската Унија што се однесуваат на регулација на пазарот на осигурување.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2017 година Управниот одбор презеде голем број активности, пред сè преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуваат и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките, Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите неопходни подготвителни дејства поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност на надзорот. Во периодот што измина, Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените при учество во различни проекти и постапки, комуникација со државните органи (органите на државната управа) и со единиците на локалната самоуправа.

Во периодот од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година Управниот одбор на Друштвото одржа вкупно 48 седници. Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Сите одлуки на одборот се усвоени во транспарентна постапка и поткрепени со неопходната документација. За сите состаноци што ги одржа Управниот

одбор се составени соодветни записници, кои се потпишани од сите членови на Управниот одбор, како што е предвидено според локалните закони. Активностите на Управниот одбор придонесоа во деловната 2017 година Друштвото да работи успешно и профитабилно.

5.3 МЕНАЏМЕНТ

Менаџерски тим

- г-ѓа Јасминка Илиева, менаџер за прием во осигурување
- г-ѓа Татјана Димов, менаџер за спорови по штети и регреси
- г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева, менаџер за финансии
- г-ѓа Весна Богдановска, менаџер за човечки ресурси
- г-ѓа Кевсер Лаличиќ, менаџер за информатичка технологија
- г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска, менаџер за интерна ревизија
- г. Зоран Тодоровски, менаџер за вонсудски штети
- г. Зоран Алексовски, регионален менаџер за продажба
- г. Марјан Оручоски, регионален менаџер за продажба
- г. Филип Мешков, менаџер за неагентска продажба

6. ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА

6.1 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Интерната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2017 година изврши 7 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото.

Резултатите од извршените ревизии вклучуваа 5 наоди, сите рангирани како наоди со низок ризик. Споредено со минатата година, бројот на наоди е намален, сите мислења се „одлично“ и нема наоди што произлегуваат од минати години и се повторуваат. Сето ова укажува на уште поголема ефикасност на системите на интерни контроли воспоставени од страна на Друштвото.

Ревизорските мислења за сите ревидирани функции на Друштвото беа „одлично“, што значи дека функционирањето на имплементираните интерни контроли во работата на ревидираните функции на Друштвото беше оценето како ефективно во сите материјални аспекти.

Договорените и доспеани активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови.

6.2 НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА

Надворешен ревизор за 2017 година е Друштвото за ревизија КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со ЕМБС: 5078598, ЕДБ: 4030996107850 и седиште на бул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3, ТЦ „Соравиа“ 7. кат, 1000 Скопје.

Ревизорот е избран со одлука на акционерско собрание бр. 02-4027/7 од 28.4.2017 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе решение со кое издаде согласност Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2017 година.



7. АКТУАРСКА ПОТВРДА

Мислење за состојбата на Друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и во годишниот извештај

Конечното мислење за состојбата на Друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и во годишниот извештај за работењето е:

а) позитивно б) мислење со резерва в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на Друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и во годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано;
- во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи;
- капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на маргина на солвентност и гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и со актите на деловна политика на компанијата;
- процената на техничките резерви е во согласност со усвоените акти и со начелата на актуарската струка;
- Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штетите, како и во исплатата на веќе ликвидирани штети;
- Друштвото во 2017 година има остварено позитивен финансиски резултат.

Премиите и техничките резерви на Друштвото се пресметани во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и со Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Ако се имаат предвид остварените добри технички резултати (стапки на штети) на крајот на годината, висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирањето на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски што произлегуваат од договорите за осигурување.

Гордана Миноска
Јасминка Илиева

J. Minoska
J. Ilieva

8. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО

8.1. ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО

Главни цели на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст: Друштвото) се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усовршување на вработените и на другите лица што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствување на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- аксимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- проширување на портфолиото на осигурување и зголемување на квалитетот на портфолиото;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во соосигурување и реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолиото;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со нивна оптимална сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото, како и на технологијата на работењето.

8.2 СТРАТЕГКИ НАСОКИ НА РАЗВОЈ:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на трајно позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување трајна солвентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, одржување на бројот на вработени под 170 со крај на 2018 година, без нарушување на секојдневното работење на Друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- оодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

8.3 УСПЕШНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, посебно ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето: оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;

- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;
- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

8.4 СТАБИЛНА СОЛВЕНТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покритее на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски.

Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и до сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покритее.

9. АНАЛИЗА НА РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО

9.1 ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Секторот за прием во осигурување ги обединува Службата за преземање ризици и Службата за поддршка на продажната мрежа.

Службата за преземање ризици го организира и го спроведува своето работење преку преземање ризици на начин и со мерки што обезбедуваат стабилност и профитабилност на одделните портфолија и остварување позитивен технички резултат во работењето во целина.

Во имотното осигурување, во 2017 година продолжи трендот на задржување позитивен технички резултат со истовремена квалитетна заштита на имотот на нашите осигуреници. Техничкиот резултат за осигурувањата на имот е подобрен во однос на минатогодишниот за 11 %, со истовремено задржување на лидерската позиција на пазарот за овие класи на осигурување. Во осигурувањето на моторни возила, остваривме подобрување на техничкиот резултат за 20 %, што во услови на заострена конкурентска борба на пазарот, особено за овој вид осигурување, овозможува стабилност на портфолиото и профитабилен раст. Кај другите класи на осигурување продолжи трендот на задржување на нашите клиенти со овозможување квалитетни и приспособени решенија кон потребите на осигурениците.

Со цел да се развијат и да се подобрат постојните производи, како и приспособување кон потребите на пазарот, во текот на 2017 година направивме измени и приспособувања на одделни услови и тарифи на премии за повеќе видови осигурувања. Исто така, воведовме нова класа на осигурување - здравственото осигурување, кое сè повеќе се развива на пазарот, и со тоа им овозможуваме на нашите клиенти поголема палета на производи со цел нивно поквалитетно осигурување и заштита. Подготвувањето на приспособени понуди според специфичностите на клиентите, како и снимањето на ризикот кај поголемите клиенти, се значаен дел од работата на Службата за преземање ризици. Дополнително, преземачите на ризик се задолжени и за следење на остварените технички резултати на ниво на одделни клиенти, ризици и на ниво на целокупните портфолија.

Службата за поддршка на продажната мрежа во текот на 2017 година ефикасно ја извршуваше својата функција со администрирање на полисите и на другата придружна документација, овозможувајќи непречено одвивање на процесот на продажба. Во текот на 2017 година, вработените од оваа служба администрираа

повеќе од 75 000 предмети, најмногу поврзани со осигурувањата на моторни возила, но и со полисите на физички лица. Од друга страна, изработени се и издадени голем број комплексни полиси од осигурувањата на имоти, одговорност и транспортните осигурувања. Тарифирањето, како последна контрола при изработката на полисите, е дел од одговорностите на оваа служба и претставува заокружување на процесот на прием во осигурување.

Секторот за прием во осигурување со начинот на организирање на работата, со ефикасноста и посветеноста на вработените и со адекватното одговарање на потребите на клиентите за различни видови осигурувања, придонесува кон остварување позитивен технички резултат во работењето на компанијата.

9.2 ПРОДАЖБА

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Службата за агентска продажба функционира во тимови на западен и источен регион преку интерни вработени агенти за осигурување и надворешна мрежа на застапници во агенциите за застапување. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал што обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот. Службата за неагентска продажба ја покрива потребата на пазарот на клиентите што бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и други партнери.

Агентска продажба и продажба преку агенции за застапување

Источен регион

Вкупната полисирана премија на источниот регион во 2017 година изнесуваше 359,9 милиони денари и во однос на 2016 година, кога полисираната премија изнесуваше 443,7 милиони денари, е намалена за 83,8 милиони денари. Планот за 2017 година беше димензиониран на 390 милиони денари, но поради повеќе специфични околности немавме можност да го достигнеме ланското остварување, а и планот за таа година. Најголем дел се должи на тоа што премијата за осигурување на најголемиот ЕЛЕМ драстично се намали делумно поради необновени полиси по одредени видови осигурување, а делумно поради намалени премии. Во 2017 година и во одредени градови соработката со одредени застапници што продаваа полиси за автомобилска одговорност беше во застој, најмногу поради зголемените штети, но и намалената наплата. И покрај овие настани, планот за 2018 година е димензиониран на 392,5 милиони, што е пораст од 9 %.

Продажната мрежа во нашиот регион во меѓувреме ја проширивме и со неколку нови застапници и за нив се обезбедени услови за работа од технички аспект, додека циклус на стручни обуки и на аквизиција на нови застапници ќе следува на почетокот на 2018 година, за кога очекуваме Агенцијата за супервизија на осигурувањето да започне нов циклус на обука и на лиценцирање застапници во осигурувањето.

Западен регион

Вкупната полисирана премија на западниот регион во 2017 година изнесуваше 224,5 милиони денари и во однос на 2016 година, кога полисираната премија изнесуваше 219,6 милиони денари, е зголемена за 4,9 милиони денари или 2,2 %. Планот за 2017 година изнесуваше 250 милиони денари, како што е димензиониран

и за 2018 година. Во 2017 година се постигнаа резултати што ја прават делумно успешна годината, не успеавме да ја постигнеме рамката на планирани деловни резултати, но успеавме да постигнеме резултати подобри во однос на минатата година. Во структурата на портфолиото и понатаму водечки вид осигурување е задолжителното осигурување со 42,5 % .

Основни стратегиски цели на западниот регион беа:

- остварување на поставените цели и задачи за 2017 година;
- наплата на премија;
- зајакнување на продажната мрежа и нејзино проширување;
- активно следење на пазарот и задоволување на потребите на нашите клиенти.

Во деловната 2017 година западниот регион се фокусира на исполнување на планираните резултати од работењето во согласност со планот за работа и на доближување на својата стратегија на работење до потенцијалните осигуреници. Наплатата на премијата во 2017 година е на ниво на 2016 година.

Во 2017 година продолжи процесот на градење сопствена надворешна продажна мрежа и зајакнување на сопствениот потенцијал преку:

- градење активна структура за продажба;
- задржување на постојните и придобивање нови застапници што се продажно ориентирани и активни во градење сопствена продажна мрежа;
- континуиран процес на едукација и менторство на надворешни застапници, а под директен мониторинг на интерни координатори;
- отворање на продажни места во согласност со потребите на пазарот и стратегијата на компанијата.

План и проекција за 2018 година:

- остварување на зацртаните цели;
- зголемување на осигурителното портфолио;
- ширење на продажната мрежа.

Неагентска продажба

Вкупната полисирана премија на неагентска продажба во 2017 година изнесуваше 188,6 милиони денари и во однос на 2016 година, кога полисираната премија изнесуваше 174,6 милиони денари, е зголемена за 14 милиони денари или 7,5 %. Планот за 2017 година изнесуваше 200 милиони денари, додека за 2018 година е 221 милион.

Неагентската продажба во 2017 година опфати речиси 22,1 % од целокупното портфолио на компанијата, додека организациски ја покрива работата со:

- осигурителни брокерски друштва;
- банки;
- туристички агенции.

Успешната соработка со брокерските друштва продолжи и во 2017 година. Соработката со брокерските друштва се одвиваше преку промоторот за работа со брокери. Тој беше одговорен за давање осигурителни понуди и за изработка на полиси со најоптимално покривање за клиентите за сите осигурителни продукти од палетата на Осигурување Македонија.

Продажбата преку брокерските осигурителни друштва се интензивира во делот на автомобилска одговорност, зелена карта и гранично осигурување. Пораст имаше и во класата на осигурување имоти.

Вкупната фактурирана премија преку брокери за 2017 година достигна 177 милиони денари, што е пораст од 10 % во однос на 2016 година. Од нив, 56 милиони денари беа полиси од автомобилска одговорност, зелена карта и гранично осигурување.

Продажбата на полиси од автомобилска одговорност порасна за 11 % во однос на 2016 година или за околу 6 милиони денари.

Во делот што не го вклучува осигурувањето на автомобилска одговорност и зелена карта се забележа раст од околу 8 % или 10 милиони денари во однос на 2016 година.

9.3 ВОНСУДСКИ ШТЕТИ

Штетите остануваат на врвот на листата на нашите услужни активности. Од исклучителна важност е услугата при процесирањето на штетите да биде ефектна и ефикасна затоа што со тоа се влијае како на профитабилното работење на Друштвото така и на зачувување на угледот и на позитивната перцепција за него. Професионалноста и иновативноста на вработените во секторот, транспарентноста на процесот и техничката поддршка на најсовремените решенија за процена на штетите обезбедија голем број задоволни клиенти. Во продолжение се бројките, кои го потврдуваат тоа.

Пријавени штети

Број на пријавени штети


| Незгода | Каско | Имот | АО | Друго |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1 120 | 840 | 2 072 | 1 930 | 304 |

На глобално ниво, нашата улога на осигурителниот пазар има тенденција на пораст, и ваквиот тренд се рефлектира врз бројот на пријавените штети во оваа година.

Споредбата со истиот параметар од минатата година ни покажува зголемување на бројот на пријавени штети во оваа година за 1,1 %, и тоа најмногу во имоти, пораст за 7,0 %, што најмногу се должи на настанатите штети од студеното време во текот на месеците јануари и февруари, како и кај АО – пораст за 3,5 %, каско-пораст за 0,2 %, при истовремено зголемување кај другите пријавени штети за 14,7 % и пад кај пријавените штети од незгода за 13,5 %, што се должи на недобивањето на тендер на осигурувањето кај еден поголем клиент.

ПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ

Незгода Каско Имот АО Останато



Ликвидирани штети


Број на ликвидирани штети

| Незгода | Каско | Имот | АО | Друго |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1 323 | 863 | 2 076 | 2 050 | 398 |

Истиот тренд се рефлектира и кај бројот на ликвидирани штети, така што зголемувањето изнесува 2,3 % во однос на минатата година.

ЛИКВИДИРАНИ ШТЕТИ

Незгода Каско Имот АО Останато



Исплатени штети


Број на исплатени штети

| Незгода | Каско | Имот | АО | Друго |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1 336 | 799 | 1 722 | 1 828 | 383 |

Бројот на исплатени штети во оваа година е исто така зоглемен во однос на минатата година за 8,3 %.

ИСПЛАТЕНИ ШТЕТИ

● Незгода ● Каско ● Имот ● АО ● Останато



Во текот на 2017 година, најголемата штета што ја ликвидиравме и ја исплативме е со износ од 5,7 милиони денари и е настаната од ризикот погонска незгода.

Во наредната година и понатаму ќе продолжиме со развивање на работната способност и капацитет на вработените во секторот штети, со истовремено подмладување на кадарот со нови вработувања на млади стручњаци од различни области, а сè со цел сè поголемо приближување на нашата услуга кон потребите на клиентите.

9.4 СПОРОВИ ПО ШТЕТИ И РЕГРЕСИ ЗА 2017 ГОДИНА

Секторот за спорови по штети и регреси е надлежен за водење судски спорови каде што Друштвото е тужено за надомест на штета по сите видови штети, по основа на тужби од работен однос, спорови што произлегуваат од склучени договори, како и спорови што Друштвото ги поднесува за остварување на побарување од регресни должници и други спорови каде што Друштвото е тужено или се јавува како тужител. Секторот за спорови по штети и регреси својата надлежност за водење на судски спорови ја остварува преку полномошниците на кои законскиот застапник им делегира дел од своите овластувања со полномоштие. Во секторот работат 5 вработени и 12 надворешни соработници – адвокати. Тие го застапуваат Друштвото во судовите и во другите правосудни институции и во државните органи на цела територија на Р Македонија.

Секторот ги надгледува и ги координира и судските спорови што се водат надвор од Република Македонија, а кои непосредно ги водат коресподентите на компанијата.

Секторот за спорови по штети и регреси ги контролира и ги одобрува сите договори каде што Друштвото се јавува како договорна страна со трети лица. Контролата се состои во смисла дали договорите се во согласност со позитивните законски прописи со Република Македонија и во согласност со деловната политика на Друштвото.

Полномошниците во судските постапки ги застапуваат интересите на Друштвото водејќи сметка за економичноста и за целисходноста на постапката, односно да не го изложуваат Друштвото на непотребни трошоци и да постапуваат во рокови утврдени со закон. Полномошниците во своето работење се однесуваат професионално и совесно кога застапуваат пред надлежните судови и органи, имаат професионален и коректен однос кон колегите од спротивните страни, како и кон судовите и кон државните институции во РМ. Полномошниците од Секторот за спорови по штети и регреси ја претставуваат компанијата пред надлежните институции и избегнуваат судир на интереси, неетички однесувања и други работи што може да го загрозат угледот на Друштвото.

Основни начела на однесување на полномошниците се: професионалноста, принципите на правилно и чесно работење, принципот на тимска работа, унапредување на квалитетот на работата и континуирано усовршување преку обуки.

Тековната 2017 година Секторот ја започна со 178 незавршени предмети по тужби од претходните години каде што компанијата е тужена. Во текот на 2017 година, против Друштвото се поднесени 132 тужби по основа надомест на штета, од кои:

- 89 предмети по основа на автомобилска одговорност;
- 16 предмети по основа на неосигурени возила;
- 16 предмети по основа странско возило, зелена карта;
- 5 предмети по основа на осигурување од последици на несреќен случај – незгода;
- 2 предмети по основа на имотни осигурувања;
- 2 каско;
- 2 друго (работен и управен спор).

Во текот на 2017 година, против Друштвото нема поднесено тужби по основа на склучени договори. Секторот води еден спор што е започнат во претходните години, а сè уште не е завршен.

Тековната 2017 година Секторот ја започна со 1 204 незавршени ненаплатени регресни предмети (од кои поголем дел се во извршна постапка). Во текот на 2017 година Секторот поднесе 72 тужби против регресни должници.

9.5 ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Активностите во Секторот за човечки ресурси и оваа година беа претежно насочени кон развој на знаењата и на способностите на вработените.


И оваа година вработени од нашето Друштво присуствуваа на повеќе од 60 обуки, семинари и советувања, со што се продолжува со остварување на стратегиската цел за поттикнување на личниот развој на вработените и за подобрување на нивните стручни знаења.

Движењето на работната сила во текот на 2017 година услови понатамошна промена на бројот и на структурата на вработените во Друштвото. Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2017 година беше 166, од кои 48 вклучени во функцијата продажба и 118 во другите функции на Друштвото.

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и на распореденост по функции во Друштвото, е следната:


СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Mr BCC BC CCC



СТРУКТУРА ПО ФУНКЦИИ

ИЗВРШНО РАКОВОДСТВО - 1.8%
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА - 1.8%
ШТЕТИ - 22.3%
ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ - 13.3%
ПРОДАЖБА - 28.9%
ФИНАНСИИ - 12%
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ - 2.4%
ИТ = 7.8%
ОСТАНАТО - 9.8%



9.6 ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Основна функција на Секторот за информатичка технологија во Осигурување Македонија а.д. – Виена Иншуренс Груп е поддршка на секторите за ефикасно и успешно работење преку:

- овозможување и учество во реализација на планот и на стратегијата на компанијата,
- спроведување на корпоративните и на компаниските процеси и процедури и обезбедување доверливост, достапност и интегритет на податоците.
- Секторот за информатичка технологија е димензиониран според потребите на деловните процеси во компанијата и има цел навремено и комплетно процесирање на сите информации и документи релевантни за работењето на компанијата.
- Во 2017 година Секторот за информатичка технологија се стекна со сертификатот ISO 27001:2013, со што направи усогласување со методите од меѓународните стандарди за безбедност на информациите.

Секторот за ИТ се состои од тим од 13 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Секторот за информатичка технологија функцијата ја остварува работејќи во повеќе правци:

- достапност на ИТ-сервисите од 100 % за 2017 година;
- развој и одржување на апликативен софтвер;
- развој и одржување на базата на податоци, системски софтвер, хардвер, маил и мрежи;
- примена на ИТ-политика за безбедност според стандардите на групацијата ВИГ;
- управување на ИТ преку следење на ИТ проекти и ресурси и функционирањето на УОСИТ (Управувачки одбор на сектор за информатичка технологија);
- усогласеност на ИТ-работењето со локалната законска регулатива;
- остварување на ИТ-планот на трошоци со 85,91 % или заштеда од 14,09 % во однос на планот за 2017 година;
- остварување на ИТ-планот за капитални набавки со 88,61 % во однос на планот за 2017 година.

Поважни проекти на кои ИТ работеше во текот на 2017 година се:

- изработка и пуштање во продукција на интернет-сервисите „AUDATEX“;
- траен налог;
- изработка на софтверско решение за одржување на акционерско собрание;
- записници за процена;
- имплементирање на интернет-сервиси за АО и ЗК;
- софтверско решение за „поврзани страни“;
- администрирање на привилегии и корисници;
- здравствено осигурување;
- изработка на интернет-апликација за колективна незгода.

10. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп во текот на 2017 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели. Заклучно со 31.12.2017 година, Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. – Виена Иншуранс Груп ги исполни и ги надмина планираните цели во делот на остварената добивка и на вкупната профитабилност.

Друштвото во извештајниот период во осигурувањето оствари позитивен финансиски резултат во износ од 107,1 милиони денари.

Категориите на приходи и на расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известување детално се дадени подолу.

Приходот од заработена премија во осигурувањето неживот изнесува 530,1 милиони денари, што е пониско во однос на заработената премија во осигурувањето во 2016 година за 11,8 %. Вкупната полисирана премија во износ од 853,7 милиони денари во однос на 2016 година е намалена за 8,8 %. Таа е коригирана со преносна премија од 2016 година како приходна ставка и со преносна премија за 2017 година како расходна ставка. Дополнително, бруто-приходот од премија се намалува и за делот на премија предадена во реосигурување.


Заработената премија по осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување ги чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 820,2 милиони денари. Вкупните приходи за 2017 година, споредено со 2016 година, бележат намалување од 7,6 %.

Вкупните расходи бележат намалување од 3,4 % или во износ од 25,4 милиони денари. Надоместоците за штети во износ од 197,4 милиони денари и трошоците за спроведување на осигурување во износ од 390,4 милиони денари изнесуваат околу 82 % од вкупните расходи. Трошоците од вложувања во износ од 24,2 милиони денари и другите осигурително-технички трошоци се составен дел на вкупните расходи од работењето во износ од 710,5 милиони денари.


Како резултат на вака утврдените приходи и расходи, Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 107,1 милиони денари.

Пресметаниот данок на добивка за 2017 година, пресметан на остварената добивка за 2017 година зголемена за непризнатите трошоци и за помалку признати приходи за 2016 година и намален за даночните ослободувања, изнесува 11,4 милиони денари.

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов



Член на Управен одбор
Весна Ѓорчева



Член на Управен одбор
Ристо Секуловски



Врз основа на член 476 став 8, член 477 став 13 и член 480 став 1, а во врска со член 408 став 1, точка 10 и 11 од Законот за трговските друштва, одредбите од Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвото за осигурување и реосигурување, донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), Управниот одбор на Друштвото, на својата 195^{та} седница одржана на 26.02.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работата и неревидирана Годишната сметка со објаснувачки белешки на Друштвото за деловната 2017 година,

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2017 година, во текст и содржина, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Се усвојува неревидирана Годишната сметка на Друштвото за деловната 2017 година и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка со Годишната сметка на Друштвото, во деловната 2017 година се остварени следните финансиски резултати:

| | МКД |
|----------------------------|----------------|
| - вкупно приходи | 820.259.362,00 |
| - вкупно расходи | 713.147.811,00 |
| - добивка пред оданочување | 107.111.551,00 |

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2016 година, утврдено е:

| | МКД |
|------------------------------------|---------------|
| - Данок на добивка, односно загуба | 11.407.522,00 |
| - Вкупна добивка по оданочување | 95.704.029,00 |

4. Поради искажаната добивка со нервидираната Годишната сметка на Друштвото за деловната 2017 година, Управниот одбор на Друштвото предлага Надзорниот одбор на Друштвото да му предложи на Собранието на Друштвото соодветна распределбата на добивката согласно Законот за трговските друштва која ќе ги задоволи потребите и обврските на Друштвото, како и интересите на акционерите на Друштвото.
5. Годишната сметка е изготвена согласно Меѓународните сметководствени стандарди, Правилникот за водење на сметководство, како и Упатството за примена на истиот.
6. Оваа Одлука ќе се достави до Надзорниот одбор на Друштвото со цел разгледување и одобрување на истата.
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор

Бошко Андов





КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

**Извештај на независниот ревизор до акционерите на Осигурување
МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп**

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп ("Друштвото") кои се состојат од биланс на состојба на 31 декември 2017 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија, усвоени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2017 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 8 март 2018 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 8 март 2018 година.

Скопје, 3 април 2018 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2017
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

| | |
|--|----|
| Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) | 1 |
| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 8 |
| Извештај за паричен тек | 10 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 12 |

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

| Белешка | Износ во илјади денари | |
|--|---------------------------|----------------|
| | 2017 | 2016 |
| Опис на позиција | | |
| A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | | |
| I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) | | |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | 836,337 | 936,352 |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | 17,479 | - |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија | - | - |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | - | - |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија | (308,612) | (347,883) |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | 22,766 | 1,510 |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување | - | - |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување | (37,897) | 10,942 |
| II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 69,906 | 151,135 |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 107 | 178 |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти | 38,147 | 52,880 |
| 2.1 Приходи од наемнини | 38,043 | 38,476 |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | - | - |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | 104 | 14,404 |
| 3. Приходи од камати | 22,909 | 24,393 |
| 4. Позитивни курсни разлики | 4,453 | 2,777 |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | | |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка | 968 | 932 |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | - | 932 |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | - | - |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | 968 | - |
| 7. Останати приходи од вложувања | 3,322 | 69,975 |
| III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 110,414 | 91,404 |
| IV . ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | |
| V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | 101,726 | 34,860 |
| 6 | 530,073 | 600,921 |
| 7 | 101,726 | 34,860 |
| 8 | 8,140 | 9,795 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)

| Опис на позиција | Број на белешка | Износ во илјади денари | |
|---|-----------------|---------------------------|----------------|
| | | 2017 | 2016 |
| | | | |
| Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | | | |
| I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) | | | |
| 1. Бруто исплатени штети | | 302,383 | 327,313 |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | | (6,638) | (12,303) |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | | - | - |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија | | (97,536) | (105,573) |
| 5. Промени во бруто резервите за штети | | 14,315 | 54,013 |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување | | - | - |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување | | (15,160) | (55,029) |
| II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД | | | |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување | | | |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | | - | - |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за | | - | - |
| 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување | | | |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва | | - | - |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за | | - | - |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување | | | |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | | - | - |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и | | - | - |
| III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА | | | |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде | | - | - |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде | | - | - |
| IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | | 26,814 | 42,710 |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | | 10,708 | 25,315 |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | | 16,106 | 17,395 |
| V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО | | 390,377 | 387,001 |
| 1. Трошоци за стекнување | | 196,096 | 191,444 |
| 1.1 Провизија | | 120,400 | 120,969 |
| 1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа | | 57,618 | 60,698 |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување | | 14,833 | 11,935 |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | | 3,245 | (2,159) |
| 2. Административни трошоци | | 194,281 | 195,556 |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | | 20,616 | 18,169 |
| 2.2 Трошоци за вработените | | 97,930 | 100,689 |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | | 59,632 | 61,625 |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати | | 5,697 | 5,901 |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | | 22,680 | 23,172 |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување | | 427 | 437 |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | | 9,494 | 9,554 |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, | | 5,463 | 5,385 |
| 2.4 Останати административни трошоци | | 70,272 | 71,313 |
| 2.4.1 Трошоци за услуги | | 41,900 | 41,287 |
| 2.4.2 Материјални трошоци | | 19,152 | 19,710 |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | | 9,220 | 10,316 |
| | 9 | | |
| | | 713,147 | 738,531 |
| | | 197,364 | 208,421 |
| | 10 | | |
| | | 390,377 | 387,001 |
| | | 196,096 | 191,444 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)

| Опис на позиција | Број на белешка | Износ во илјади денари | |
|--|-----------------|---------------------------|----------------|
| | | 2017 | 2016 |
| VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | 24,256 | 26,197 |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | | 21,818 | 22,433 |
| 2. Трошоци за камати | | | |
| 3. Негативни курсни разлики | | 3,445 | 2,758 |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | | - | - |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба | | - | 870 |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | 870 |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | | - | - |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | | - | - |
| 6. Останати трошоци од вложувања | | (1,007) | 136 |
| VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 11 | 44,162 | 37,973 |
| 1. Трошоци за превентива | | | |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | | 44,162 | 37,973 |
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | | 27,876 | 23,249 |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | 12 | 2,298 | 12,981 |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | | 107,112 | 149,584 |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | | | |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 13 | 11,408 | 15,520 |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК | | | |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ | | 95,704 | 134,064 |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ | | | |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

| Опис на позицијата | Белешка | Износ во илјади денари | |
|---|---------|---------------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| АКТИВА | | | |
| A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 1. Гудвил | | | |
| 2. Останати нематеријални средства | | 4,099 | 2,553 |
| B. ВЛОЖУВАЊА | | 1,713,437 | 1,651,357 |
| I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | 760,705 | 750,020 |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста | | 259,531 | 236,614 |
| 1.1 Земјиште | | 6,289 | 6,186 |
| 1.2 Градежни објекти | 16 | 253,242 | 230,428 |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за | | 501,174 | 513,406 |
| 2.1 Земјиште | | 488 | - |
| 2.2 Градежни објекти | 15 | 500,686 | 513,406 |
| 2.3 Останати материјални средства | | | |
| II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, | | 11,488 | 11,746 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во | | | |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и | | | |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва | | | |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на | | | |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници | | | |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва | | | |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети | | 11,488 | 11,746 |
| III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА | 17 | 941,244 | 889,591 |
| 1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | | 72,177 | 41,941 |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | 72,177 | 41,941 |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | | |
| 2. Финансиски вложувања расположливи за продажба | | 193,067 | 224,092 |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | | |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | 169,381 | 197,388 |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | | 23,686 | 26,704 |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови | | | |
| 3. Финансиски вложувања за тргување | | | |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | | |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | | |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | | | |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови | | | |
| 4. Депозити, заеми и останати пласмани | | 676,000 | 623,558 |
| 4.1 Дадени депозити | | 676,000 | 623,558 |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека | | | |
| 4.3 останати заеми | | | |
| 4.4 Останати пласмани | | | |
| 5. Деривативни финансиски инструменти | | | |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

| Опис на позицијата | Белешка | Износ во илјади денари | |
|--|-----------|---------------------------|----------------|
| | | 2017 | 2016 |
| IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ | | | |
| V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ | | 160,722 | 182,196 |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна | | 13,928 | 50,562 |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | | - | - |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | | 146,794 | 131,634 |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | | - | - |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва | | - | - |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви | | - | - |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за | | - | - |
| Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА | | | |
| Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | | 4,108 | 10,778 |
| 1. Одложени даночни средства | | - | - |
| 2. Тековни даночни средства | | 4,108 | 10,778 |
| Ѓ. ПОБАРУВАЊА | | 269,088 | 316,474 |
| I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ | 18 | 232,411 | 286,951 |
| 1. Побарувања од осигуреници | | 232,411 | 286,951 |
| 2. Побарувања од посредници | | - | - |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | | - | - |
| II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | | 5,681 | - |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување | | 5,681 | - |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и | | - | - |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА | | 30,996 | 29,523 |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 19 | 22,017 | 20,736 |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања | 20 | 7,032 | 7,854 |
| 3. Останати побарувања | 21 | 1,947 | 933 |
| IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ | | - | - |
| Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | 164,478 | 197,418 |
| I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН | | 22,499 | 22,556 |
| 1. Опрема | 16 | 19,891 | 20,069 |
| 2. Останати материјални средства | 16 | 2,608 | 2,487 |
| II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 22 | 141,129 | 174,145 |
| 1. Парични средства во банка | | 141,101 | 174,097 |
| 2. Парични средства во благајна | | 28 | 48 |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва | | - | - |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти | | - | - |
| III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | | 850 | 717 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

| Опис на позицијата | Белешка | Износ во илјади денари | |
|---|---------|---------------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | | 122,001 | 78,934 |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини | | | |
| 2. Одложени трошоци на стекнување | | 38,037 | 41,282 |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци | | 83,964 | 37,652 |
| 3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ | | - | - |
| S. ВКУПНА АКТИВА | | 2,437,933 | 2,439,710 |
| И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | 27 | 33,414 | 42,402 |
| ПАСИВА | | | |
| A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 26 | 1,512,250 | 1,456,979 |
| I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ | | 888,308 | 888,308 |
| 1. Запишан капитал од обични акции | | 888,308 | 888,308 |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции | | - | - |
| 3. Запишан а неплатен капитал | | - | - |
| II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | | - | - |
| III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА | | 291,607 | 263,163 |
| 1. Материјални средства | | 293,944 | 262,550 |
| 2. Финансиски вложувања | | (2,409) | 610 |
| 3. Останати ревалоризациони резерви | | 72 | 3 |
| IV. РЕЗЕРВИ | | 219,244 | 154,056 |
| 1. Законски резерви | | 184,143 | 139,455 |
| 2. Статутарни резерви | | - | - |
| 3. Резерви за сопствени акции | | - | - |
| 4. Откупени сопствени акции | | - | - |
| 5 Останати резерви | | 35,101 | 14,601 |
| V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА | | 17,387 | 17,387 |
| VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА | | - | - |
| VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | | 95,704 | 134,065 |
| VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | | - | - |
| Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ | | | |
| В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ | 23 | 688,508 | 696,958 |
| I. Бруто резерви за преносни премии | | 313,112 | 335,878 |
| II. Бруто математичка резерва | | - | - |
| III. Бруто резерви за штети | | 353,117 | 345,978 |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти | | 22,279 | 15,102 |
| V. Бруто еквализациона резерва | | - | - |
| VI. Бруто останати технички резерви | | - | - |
| Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ | | - | - |
| Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ | | 3,937 | 3,739 |
| 1. Резерви за вработени | | 3,937 | 3,739 |
| 2. Останати резерви | | - | - |
| Г.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | | 1,298 | 5,793 |
| 1. Одложени даночни обврски | | 1,298 | 3,486 |
| 2. Тековни даночни обврски | | - | 2,307 |
| Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА | | | |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

| Белешка | Износ во илјади денари | |
|---|---------------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Опис на позицијата | | |
| Ж. ОБВРСКИ | 81,333 | 93,596 |
| I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ | | |
| 1. Обврски спрема осигуреници | - | - |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници | - | - |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | - | - |
| II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 28,570 | 36,971 |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 27,546 | 36,139 |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети | - | - |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување | 1,024 | 832 |
| III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | 52,763 | 56,625 |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 21,054 | 18,731 |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања | 5,671 | 5,046 |
| 3. Останати обврски | 26,038 | 32,848 |
| З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 150,607 | 182,645 |
| С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ | | |
| И. ВКУПНА ПАСИВА | 2,437,933 | 2,439,710 |
| Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 33,414 | 42,402 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот

| Позиција | Белешка | Акционери капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | Вкупно резерви | Откупени сопствен и акции | Ревалоризац иона резерва | Нераспреде лена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви | |
|---|-----------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутар ни резерви | Резерви за сопстве ни акции | | | | | | | Останат и резерви |
| Состојба на 1 јануари 2016 претходната деловна година | | 888,308 | - | 59,486 | - | - | - | 59,486 | - | 256,499 | 63,768 | 239,908 | 1,507,969 |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година – преправено | | 888,308 | - | 59,486 | - | - | - | 59,486 | - | 256,499 | 63,769 | 239,908 | 1,507,969 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,065 | 134,065 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,065 | 134,065 |
| Несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | 6,664 | - | - | - | 6,664 |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | 6,664 | - | - | - | 6,664 |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | | - | - | 79,969 | - | - | 14,601 | 94,570 | - | (46,382) | (239,907) | (191,719) | |
| Зголемување/намалување на | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | | - | - | - | - | - | - | - | - | (46,382) | (145,337) | (191,719) | |
| Останата распределба на сопствениците | | - | - | 79,969 | - | - | 14,601 | 94,570 | - | - | - | (94,570) | - |
| Состојба на 31 декември 2016 претходната деловна година | 26 | 888,308 | - | 139,455 | - | - | 14,601 | 154,056 | - | 263,163 | 17,386 | 134,065 | 1,456,979 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот

| Позиција | Белешка | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризационна резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви | |
|---|---------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | | | | | | Вкупно резерви |
| Состојба на 1 јануари 2017 тековната деловна година | | 888,308 | - | 139,455 | - | - | 14,601 | 154,056 | - | 263,162 | 17,387 | 134,065 | 1,456,978 |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено | | 888,308 | - | 139,455 | - | - | 14,601 | 154,056 | - | 263,162 | 17,387 | 134,065 | 1,456,978 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,704 | 95,704 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,704 | 95,704 |
| Несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | 28,444 | - | - | - | 28,444 |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | | - | - | - | - | - | - | - | 31,394 | - | - | - | 31,394 |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | (2,950) | - | - | - | (2,950) |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | | - | - | 44,688 | - | - | 20,500 | 65,188 | - | - | - | (134,064) | (68,876) |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (68,876) | (68,876) |
| Останата распределба на сопствениците | | - | - | 44,688 | - | - | 20,500 | 65,188 | - | - | - | (65,188) | - |
| Состојба на 31 декември 2017 тековната деловна година | | 888,308 | - | 184,143 | - | - | 35,101 | 219,245 | - | 291,606 | 17,387 | 95,704 | 1,512,250 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек

| ПОЗИЦИЈА | Белешка | Износ во илјади денари | |
|---|---------|---------------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | 1.195.668 | 1.151.627 |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси | | 887.901 | 867.905 |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија | | - | - |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети | | 98.243 | 105.579 |
| 4. Примени камати од работи на осигурување | | 23.576 | 26.435 |
| 5. Останати приливи од деловни активности | | 185.948 | 151.708 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | 1.045.209 | 1.100.911 |
| 1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | | 292.896 | 316.943 |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија | | | |
| 3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија | | 369.365 | 275.937 |
| 4. Надоместоци и други лични расходи | | 162.351 | 167.035 |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување | | 122.274 | 190.077 |
| 6. Платени камати | | | |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки | | 21.719 | 67.859 |
| 8. Останати одливи од редовни активности | | 76.604 | 83.060 |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | 150.460 | 50.717 |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | | |
| B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | 67.751 | 292.453 |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства | | 3.836 | 3.489 |
| 2. Приливи по основ на материјални средства | | 1.774 | 54.454 |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | | | |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | 51.090 | 50.723 |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | | - | 105.410 |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани | | 7.304 | 7.965 |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка | | 3.322 | 69.975 |
| 8. Приливи од камати | | 425 | 437 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

| ПОЗИЦИЈА | Белешка | Износ во илјади денари | |
|--|-----------|---------------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | 184.601 | 125.221 |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства | | 6.254 | 3.620 |
| 2. Одливи по основ на материјални средства | | 119.879 | 118.318 |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | | | |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | | |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | | 58.468 | 3.283 |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани | | | |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка | | | |
| 8. Одливи од камати | | | |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | | 167.232 |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | 116.851 | - |
| V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | 1.626 | 2.062 |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал | | | |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | | | |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски | | 1.626 | 2.062 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | 68.251 | 186.277 |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски | | | |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции | | | |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда | | 68.251 | 186.277 |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | | |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | 66.625 | 184.215 |
| Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ | | 1.265.045 | 1.446.142 |
| Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ | | 1.298.061 | 1.412.408 |
| Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ | | | 33.734 |
| Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ | | 33.016 | |
| Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД | | 174.145 | 140.411 |
| З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | | | |
| С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД | 22 | 141.129 | 174.145 |

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 26 Февруари 2018 година и беа потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-ѓа Маргарета Поповска - Гошева
Менаџер за финансии

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1. Општи информации

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија – Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или “Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп,“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Македонија. Активностите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп вклучуваат:

- осигурување од последици на несреќен случај (незгода);
- здравствено осигурување;
- осигурување на моторни возила (каска);
- осигурување на шински возила;
- осигурување на воздухоплови;
- осигурување на пловни објекти;
- осигурување на стока во превоз;
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување на гаранции;
- осигурување од финансиска загуба;
- осигурување од правна заштита и
- осигурување на туристичка помош.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2017 година ги извршува со 118 вработени во администрација и 48 вработени во продажба (2016: 119 вработени во администрација и 52 во продажба).

Адресата на седиштето е следната:

бул.“11 Октомври” бр. 25

1000 - Скопје

Република Македонија

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2017 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 26 Февруари 2018 година.

(б) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото искажани во илјади денари.

(в) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(г) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(г) Трансакции во странска валута (продолжува)

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута и кои се мерат по објективна вредност се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2017 и 2016 година беа како што следи:

| | 2017 | 2016 |
|-----|-------------|-------------|
| | МКД | МКД |
| УСД | 51.27 | 58.33 |
| ЕУР | 61.49 | 61.48 |
| ГБП | 69.31 | 71.81 |

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

3.1 Договори за осигурување и реосигурување

(i) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кој едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат:

- да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите, политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

(ii) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради обезвреднување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукуација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обезвреднување врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Кај краткорочните договори за осигурување со еднакратна уплата бруто полисираната премија се признава во моментот на плаќање и истата се намалува за износот на неочекуваниот ризик во договорот.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година пресметан за секој поодделен договор за осигурување користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценителите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите како и соодветната маржа за внимателност.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење (продолжува)

Тест за соодветност на обврската (продолжува)

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2. Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која настануваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех се признати како „приход од камати“ во билансот на успех користејќи ја методата на ефективна камата.

Методата на ефективна камата е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.3 Расходи

Во политиката за признавање расходи Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди. тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

Друштвото треба да ги обелодени информациите кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување во делот на усогласување на промените во обврските за осигурување поврзани со одложени трошоци за стекнување.

Друштвото треба да ја утврди вредноста на обврските за осигурување по основ на трошоците за стекнување. Истата треба да ја корегира за одложените трошоци за стекнување. Пресметката за утврдување на одложените трошоци за стекнување се врши од страна на секторот за сметководство во согласност со актуарите.

Трошоците настанати при склучувањето на договорите за осигурување кои се одложуваат. вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и бруто платите на продажната мрежа и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај договорите за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција на резервата на преносната премија во наплатената премија применета на бруто платите на продажната мрежа и останати трошоци за стекнување.

Движењето на одложените трошоци за стекнување се признава преку Билансот на успех.

3.4 Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: придонес за здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.4 Користи за вработените (продолжува)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

3.5 Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината. применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

3.6 Нематеријални средства

а) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат лиценците за софтвер.

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издатоци треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер како и останатите долгорочни права се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства (продолжува)

б) Почетно признавање (продолжува)

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување, доколку има.

г) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, односно во периодите во кои се очекуваат економските користи но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Материјални средства

а) Класификација

Признавањето на земјиштето на кое се лоцирани градежните објекти сопственост на Друштвото се врши според вредноста на стекнување. Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање. На земјиштето не се врши пресметка на амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба

Материјалните средства се признаваат по набавна вредност под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка односно набавната вредност на материјалното средство кој се распоредува за време на корисниот век на употреба е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

б) Почетно признавање и корисен век на употреба (продолжува)

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на материјалните средства не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку овие трошоци се признаваат во добивката или загубата како што настануваат.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека Друштвото ќе го користи средството.

Процентниот корисен век на употреба на материјалните средства е како што следи:

| | | |
|--------------------|------|--------|
| - Градежни објекти | 40 | години |
| - Мебел и опрема | 5-20 | години |
| - Компјутери | 4 | години |
| - Патнички возила | 4 | години |

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности

За вреднување на недвижности – згради по почетното признавање се применува моделот на ревалоризација (објективна вредност) во согласност со МСС 16.

По почетното признавање недвижностите чија вредност може со сигурност да се утврди се вреднуваат според ревалоризациониот износ кој претставува објективна вредност на датумот на ревалоризирање (датумот на проценка) намалена за последователната акумулирана амортизација и соодветната акумулирана загуба поради обезвреднување.

Ревалоризација на средствата се врши доволно редовно за сметководствената вредност да не се разликува значително од објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба.

Кога недвижностите се ревалоризираат акумулираната амортизација на датумот на ревалоризација се искажува пропорционално на промената на бруто сметководствената вредност на средството.

Објективната вредност на средствата се утврдува со проценка од страна на квалификуван, овластен проценител. Во некои случаи проценката може да се изврши и од комисија која ќе биде именувана од управителот (менаџерот) на друштвото.

Ефектот од ревалоризацијата се евидентира во ревалоризационата резерва. Амортизација се пресметува на ревалоризираната вредност која претставува нејзина објективна вредност на датумот на ревалоризацијата по утврдените стапки по пропорционална метода.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел. Имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата на останатите материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација (депрецијација). На крајот од процесот сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјални средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности (продолжува)

Амортизацијата (деpreciјацијата) се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи се додека вредноста на средствата не се надомести целосно. Применетите годишни стапки на амортизација, врз основа на проценетиот корисен век на употреба се следните:

| | |
|------------------|-------|
| Градежни објекти | 2.5% |
| Мебел и опрема | 5-20% |
| Компјутери | 25% |
| Патнички возила | 25% |

Кога ќе се надомести вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата (деpreciјацијата) истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба во согласност со соодветните одредби на овие сметководствени политики.

г) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под наем се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел а се во согласност со договорот за наем кој е направен со сопственикот на закупеното средство.

Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за наем.

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Набавната вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на пример професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на градежните објекти треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности (продолжува)

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото. Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при оттуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото оттуѓување.

Критериум за разликување на вложувањата во недвижности кои се користат за обавување на дејноста и недвижности кои не се користат за обавување на дејноста ќе се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположивиот простор за издавање. Ревидирање на процентите ќе се врши еднаш годишно. За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува модел на набавна вредност.

По почетното признавање како средство ставката на недвижности треба да се евидентира по нејзината набавна вредност минус акумулирана амортизација и акумулирана загуба поради обезвреднување.

Во рамките на вложувања во недвижности Друштвото во посебна категорија ги искажува материјалните средства превземени во замена на ненаплатени побарувања, а кои не се целосно во сопственост на Друштвото. Средството се смета за превземено во моментот на стекнување на правна основа за запишување на сопственост.

Првично средствата се мерат според проценета вредност од страна на овластен проценител наведена во актот од кој произлегува правната основа за стекнување право на сопственост. За последователно мерење на овие средства се применува модел на набавна вредност.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

а) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средства кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на тргување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

а) Средства кои се чуваат до достасување (продолжува)

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се обезвреднети или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- недеривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

Како средства расположливи за продажба кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргување по нивната набавна вредност којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

По почетното признавање најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или оттуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депризнавање на финансиските средства расположливи за продажба акумулираната добивка или загуба претходно признаена во капиталот како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери се мерат според набавната вредност намалени за загуби поради обезвреднувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

б) Средства расположливи за продажба (продолжува)

Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови;
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) го пренесува финансиското средство.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

в) Депозити, заеми и останати пласмани

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

г) Загуби поради обезвреднување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за обезвреднетост на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се обезвреднети кога објективни докази покажуваат дека обезвреднувањето настанало по почетното признавање на средството и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност или други воочливи информации за група на средства како што се: негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

г) Загуби поради обезвреднување (продолжува)

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност (продолжува)

Загубата поради обезвреднување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради обезвреднување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба

На секој датум на билансот на состојба Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

Во тој случај кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност намалена за било која загуба поради обезвреднување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради обезвреднување била признаена во билансот на успех, загубата поради обезвреднување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

д) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирани, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жиро сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

3.13 Капитал и резерви

а) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Стектантите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва. (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка /акумулирани загуби од претходни години.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

б) Резерви (продолжува)

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположливи за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради обезвреднување и добивките и загубите од курсните разлики кои се признаваат во билансот на успех).

(i) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка

Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети;
- 4) други технички резерви.

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata temporis) за календарска година од 360 дена.

(ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирани отштетени барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Репрограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат спрема првобитниот датум на доспевање.

Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор.

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100%.

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од:

- Категорија А - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена;
- Категорија Б - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена;
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена;
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена;
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена;
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена.

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, издаден од Агенцијата за супервизија на осигурување, се формира на следниот начин:

| Група на побарувања | Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот | Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување) |
|----------------------------|---|--|
| А | до 30 дена | 0% |
| Б | од 31 до 60 дена | 10%-30% |
| В | од 61 до 120 дена | 31%-50% |
| Г | од 121 до 270 дена | 51%-70% |
| Д | од 271 до 365 дена | 71%-90% |
| Ѓ | подолго од 365 дена | 100% |

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдениот износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

Како резултат на направена анализа на динамиката на наплата на побарувањата Друштвото во декември 2015 година донесе Одлука за измена на Правилникот за методот на вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси на друштвото. Според одлуката во поодделни групи на побарувања се утврдени повисоки проценти за исправка на вредност. Процентите се повисоки кај следните групи на побарувања: В – 35% (до 30.09.2015 година: 31%); Г – 55% (до 30.09.2015 година: 51%) и Д – 75% (до 30.09.2015 година: 71%).

Траен отпис на побарувањата

Друштвото за осигурување согласно корпоративните политики врши траен отпис на побарувањата постари од 36 месеци за кој претходно е извршена 100% исправка на вредноста и за кој се превземени сите правни мерки за наплата на истите.

Отпишаните побарувања ќе останат во вонбилансната евиденција на Друштвото, со тоа што и сите започнати активности во врска со наплата на побарувањата кои се отпишуваат продолжуваат да течат.

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките резерви по договори за осигурување кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени а неисплатени штети постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум без оглед дали се пријавени или не вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети за кои што Друштвото располага со повеќе информации.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) *Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)*

ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сè уште не решени штети;
- проценети обврски за настанати но непријавени штети;
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

(a) ***Резерва за настанати и пријавени, но сè уште не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled)***

Износот на резервацијата за настанати и пријавени но сè уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- проценителите на штети по видови на осигурување; и
- кога се работи за нематеријална штета ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично) се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените, настанати, но сè уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност; и
- процена на исплатата за идните ренти.

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента, кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) *Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)*

(б) **Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)**

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder);
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација);
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети;
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата;
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода, и
- Други актуарски методи

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети, првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци.

Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени, односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(в) **Резервација за трошоци за обработка на штети**

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покривање на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1.55% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) *Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)*

г) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

| 31 Декември 2017 | Добивка за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| Тековна позиција на капиталот | 95,704 | 1,512,250 | 100,877 | 1499% | - |
| Принос од вложувања (+1000 п.п.) | 102,695 | 1,519,241 | 100,877 | 1506% | 7% |
| Принос од вложувања (-1000 п.п.) | 88,713 | 1,505,259 | 100,877 | 1492% | -7% |
| 10% зголемување на останати расходи-неживот | 95,474 | 1,512,020 | 100,877 | 1499% | 0% |
| 10% намалување на останати расходи-неживот | 95,934 | 1,512,480 | 100,877 | 1499% | 0% |
| 10% зголемување на настанати штети неживот | 75,968 | 1,492,514 | 100,877 | 1480% | -20% |
| 10% намалување на настанати штети неживот | 115,440 | 1,531,986 | 100,877 | 1519% | 20% |
| 31 Декември 2016 | Добивка за | Капитал и резерви | Потребно ниво на | Коефициент на | Промена на коефициент |
| Тековна позиција на капиталот | 134,065 | 1,456,980 | 109,825 | 1327% | - |
| Принос од вложувања (+1000 п.п.) | 149,178 | 1,472,092 | 109,825 | 1340% | 14% |
| Принос од вложувања (-1000 п.п.) | 118,951 | 1,441,864 | 109,825 | 1313% | -14% |
| 10% зголемување на останати расходи-неживот | 132,768 | 1,455,682 | 109,825 | 1325% | -1% |
| 10% намалување на останати расходи-неживот | 135,364 | 1,458,278 | 109,825 | 1328% | 1% |
| 10% зголемување на настанати штети неживот | 113,224 | 1,436,138 | 109,825 | 1308% | -19% |
| 10% намалување на настанати штети неживот | 154,908 | 1,477,822 | 109,825 | 1346% | 19% |

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризика. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбилноста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со оваа контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на компанијата. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал, Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за безвреднување како резултат на настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување. онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури потребно е посебно одобрување од раководството. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување. како и трошоците и користите од истата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа: ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на Друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Осигурување Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Осигурување Македонија со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Финансиски средства | | |
| -Должнички хартии од вредност чувани до достасување | 72,177 | 41,941 |
| -Должнички хартии од вредност расположиви за продажба | 169,381 | 197,388 |
| -Сопственички инструменти расположливи за продажба | 23,686 | 26,704 |
| -Орочени депозити | 676,000 | 623,558 |
| Средства од реосигурување | 160,722 | 182,196 |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 238,092 | 286,951 |
| Останати побарувања | 30,996 | 29,523 |
| Парични средства и паричен еквиваленти | 141,129 | 174,145 |
| Вкупно | 1,512,183 | 1,562,406 |

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2017 и 2016 година без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување. За билансните позиции изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата 15.74% (2016: 18.37%) од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, 44.70% (2016: 39.91%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, должнички хартии од вредност расположливи за продажба - државни оверзници издадени од Република Македонија и должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи издадени од Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во износ од 486,000 илјади МКД во големи банки а 190,000 илјади МКД во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии поврат на штети и депозити во банки. Структурата на доспеаноста на побарувања по основ на премии и регреси презентирани подолу:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

| Опис на позиција | Доспели до 30 дена | | | Доспели од 31 до 60 дена | | | Доспели од 61 до 120 дена | | | Доспели од 121 до 270 дена | | | Доспели од 271 до 365 дена | | | Доспели над 365 дена | | | Вкупно доспели побарувања | | | Опис на побар | Вкупно | |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | Недоспели побар. | Вкупни побар. | Износ на исправна вредност | Сегашна вредност на побар. | Вкупни побар. | Износ на исправна вредност | Сегашна вредност на побар. | Вкупни побар. | Износ на исправна вредност | Сегашна вредност на побар. | Вкупни побар. | Износ на исправна вредност | Сегашна вредност на побар. | Вкупни побар. | Износ на исправна вредност | Сегашна вредност на побар. | Вкупни побар. | Износ на исправна вредност | Сегашна вредност на побар. | | | | | |
| по основ на премија | 142.178 | 27.066 | - | 27.066 | 17.202 | 1.720 | 15.482 | 28.033 | 9.811 | 18.221 | 55.715 | 30.644 | 25.072 | 17.569 | 13.177 | 4.392 | 84.654 | 84.654 | - | 230.240 | 140.007 | 90.233 | 4.531 | 232.411 |
| незгода | 26.978 | 3.910 | - | 3.910 | 2.386 | 239 | 2.147 | 2.441 | 854 | 1.587 | 3.428 | 1.885 | 1.543 | 1.173 | 879 | 293 | 13.966 | 13.966 | - | 27.303 | 17.824 | 9.479 | 1.236 | 36.457 |
| здравствено | 50 | 8 | - | 8 | 8 | 1 | 7 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 27 | - | 76 |
| каско моторни возила | 5.182 | 1.555 | - | 1.555 | 1.086 | 109 | 978 | 2.346 | 821 | 1.525 | 4.478 | 2.463 | 2.015 | 1.734 | 1.301 | 434 | 6.184 | 6.184 | - | 17.383 | 10.877 | 6.506 | 500 | 11.688 |
| каско шински возила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| каско воздухоплови | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| каско пловни објекти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| каско | 103 | 397 | - | 397 | 108 | 11 | 97 | 219 | 77 | 142 | 582 | 320 | 282 | 1.002 | 751 | 250 | 1.276 | 1.276 | - | 3.584 | 2.435 | 1.149 | - | 1.252 |
| имот од пожар и др.опасн. | 16.224 | 3.737 | - | 3.737 | 1.329 | 133 | 1.196 | 2.154 | 754 | 1.400 | 5.238 | 2.881 | 2.357 | 1.785 | 1.339 | 446 | 10.991 | 10.991 | - | 25.235 | 16.098 | 9.137 | 79 | 25.361 |
| имотостанато | 43.312 | 4.832 | - | 4.832 | 2.186 | 219 | 1.967 | 2.960 | 1.036 | 1.924 | 12.279 | 6.753 | 5.525 | 2.465 | 1.848 | 616 | 14.777 | 14.777 | - | 39.498 | 24.633 | 14.865 | 169 | 56.177 |
| АО (вкупно) | 36.784 | 11.569 | - | 11.569 | 9.639 | 964 | 8.675 | 17.369 | 6.079 | 11.290 | 28.683 | 15.775 | 12.907 | 8.729 | 6.546 | 2.182 | 32.075 | 32.075 | - | 108.063 | 61.440 | 46.823 | 2.361 | 83.406 |
| одговорност | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| воздухоплови | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| одговорност пловни објекти | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | - | 8 |
| општа одговорност | 8.061 | 227 | - | 227 | 142 | 14 | 128 | 215 | 75 | 140 | 431 | 237 | 194 | 543 | 407 | 136 | 3.295 | 3.295 | - | 4.854 | 4.029 | 824 | 15 | 8.885 |
| кредити | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гаранции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 12 | - | 15 | 14 | 1 | - | 1 |
| финансиски загуби | 5.333 | 578 | - | 578 | 229 | 23 | 206 | 197 | 69 | 128 | 197 | 108 | 89 | - | - | - | - | - | - | 1.201 | 200 | 1.000 | - | 6.334 |
| правна заштита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| туристична помош | 151 | 253 | - | 253 | 90 | 9 | 81 | 112 | 39 | 73 | 384 | 211 | 173 | 139 | 104 | 35 | 2.078 | 2.078 | - | 3.056 | 2.441 | 614 | 170 | 765 |
| по основ на регрес | 2.038 | 360 | - | 360 | 297 | 30 | 267 | 364 | 127 | 237 | 377 | 208 | 170 | 1.539 | 1.154 | 385 | 26.318 | 26.318 | - | 29.255 | 27.837 | 1.418 | 3.769 | 3.456 |
| ВКУПНО | 144.216 | 27.426 | - | 27.426 | 17.499 | 1.750 | 15.749 | 28.396 | 9.939 | 18.458 | 56.093 | 30.851 | 25.242 | 18.108 | 14.331 | 4.777 | 110.972 | 110.972 | - | 259.495 | 167.843 | 91.651 | 8.300 | 235.867 |

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2017 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG Holding / VIG и VIG Re zajistovna a.s.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик.

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски

| 31 декември 2017 | Инструменти со Вкупно променлива каматна стапка | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 месеци до 1 година | Од 1 до 5 години | Повеќе од 5 години | Некаматносни | |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Средства | | | | | | | | |
| Финансиски вложувања | | | | | | | | |
| -кои се чуваат до достасување | 72,177 | - | - | 3,714 | 68,463 | - | - | |
| -расположиви за продажба | 193,067 | - | - | - | 67,979 | 25,927 | 75,475 | |
| Орочени депозити | 676,000 | - | 50,000 | - | 218,000 | 408,000 | - | |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 160,722 | - | - | - | - | - | 160,722 | |
| Побарувања од работи на осигурување и реосигурување | 238,092 | - | - | - | - | - | 238,092 | |
| Останати побарувања | 30,996 | - | - | - | - | - | 30,996 | |
| Парични средства и парични еквиваленти | 141,129 | - | 141,100 | - | - | - | 29 | |
| Обврски | | | | | | | | |
| Бруто технички резерви | (688,508) | - | - | - | - | - | (688,508) | |
| Обврски по основ на реосигурување | (28,570) | - | - | - | - | - | (28,570) | |
| Обврски спрема осигуреници | - | - | - | - | - | - | - | |
| Останати обврски | (52,763) | - | - | - | - | - | (52,763) | |
| Неусогласеност на средствата и обврските | 742,342 | - | 191,100 | 3,714 | 354,442 | 433,927 | 75,475 | (316,316) |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски (продолжува)

| 31 декември 2016 | Инструменти со Вкупно променлива каматна стапка | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 месеци до 1 година | Од 1 до 5 години | Повеќе од 5 години | Некаматносни | |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Средства | | | | | | | | |
| Финансиски вложувања | | | | | | | | |
| -кои се чуваат до достасување | 41,941 | - | - | - | 41,941 | - | - | |
| -расположиви за продажба | 224,092 | - | 10,000 | 30,000 | 93,899 | 63,489 | 26,704 | |
| Орочени депозити | 623,558 | - | 84,000 | 29,000 | 277,558 | 233,000 | - | |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 182,196 | - | - | - | - | - | 182,196 | |
| Побарувања од работи на осигурување и реосигурување | 286,951 | - | - | - | - | - | 286,951 | |
| Останати побарувања | 29,523 | - | - | - | - | - | 29,523 | |
| Парични средства и парични еквиваленти | 174,145 | - | 174,096 | - | - | - | 48 | |
| Обврски | | | | | | | | |
| Бруто технички резерви | (696,958) | - | - | - | - | - | (696,958) | |
| Обврски по основ на реосигурување | (36,971) | - | - | - | - | - | (36,971) | |
| Обврски спрема осигуреници | - | - | - | - | - | - | - | |
| Останати обврски | (56,625) | - | - | - | - | - | (56,625) | |
| Неусогласеност на средствата и обврските | 771,852 | - | 258,096 | 39,000 | 349,499 | 326,899 | 63,489 | (265,132) |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки

На 31 декември 2017 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 676,000 илјади (2016: МКД 623,558 илјади) МКД 72,177 илјади државни записи (2016: МКД 41,941 илјади) и државни обврзници МКД 169,381 илјади (2016: МКД 197,388 илјади). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување доколку каматните стапки на депозитите се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2017 ќе се зголеми/намали за МКД 760 илјади (2016: добивката ќе се зголеми/намали за МКД 809 илјади).

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра американски долари. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2017 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските по валути.

| 31 Декември 2017 | МКД | ЕУР | Останато | Вкупно |
|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Финансиски вложувања кои се: | | | | |
| -чуваат до доспевање | 68,463 | 3,714 | - | 72,177 |
| -расположливи за продажба | 73,687 | 119,380 | - | 193,067 |
| Орочени депозити | 676,000 | - | - | 676,000 |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 160,722 | - | - | 160,722 |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 238,092 | - | - | 238,092 |
| Останати побарувања | 20,897 | 9,854 | 245 | 30,996 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 131,649 | 7,376 | 2,104 | 141,129 |
| Вкупно средства | 1,369,510 | 140,324 | 2,349 | 1,512,183 |
| Бруто технички резерви | 688,508 | - | - | 688,508 |
| Обврски по основ на реосигурување | 338 | 25,262 | 2,970 | 28,570 |
| Останати обврски | 49,024 | 2,799 | 940 | 52,763 |
| Вкупно обврски | 737,870 | 28,061 | 3,910 | 769,841 |
| Нето вредност | 631,640 | 112,263 | (1,561) | 742,342 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

| 31 Декември 2016 | МКД | ЕУР | Останато | Вкупно |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Финансиски вложувања кои се: | | | | |
| -чуваат до доспевање | 24,191 | 17,750 | - | 41,941 |
| -расположливи за продажба | 116,704 | 107,388 | - | 224,092 |
| Орочени депозити | 563,700 | 59,858 | - | 623,558 |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 182,196 | - | - | 182,196 |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 286,951 | - | - | 286,951 |
| Останати побарувања | 18,580 | 9,482 | 1,461 | 29,523 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 103,481 | 69,354 | 1,310 | 174,145 |
| Вкупно средства | 1,295,803 | 263,832 | 2,771 | 1,562,406 |
| | | | | - |
| Бруто технички резерви | 696,958 | - | - | 696,958 |
| Обврски по основ на реосигурување | - | 33,529 | 3,442 | 36,971 |
| Останати обврски | 50,718 | 5,629 | 278 | 56,625 |
| Вкупно обврски | 747,676 | 39,158 | 3,720 | 790,554 |
| Нето вредност | 548,127 | 224,674 | (949) | 771,852 |

Ризик од промени во девизните курсеви

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и УСД. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукуациите на девизните курсеви.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2017 доколку дојде до 0.5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и УСД во однос на МКД добивката пред оданочување за дванаесет месечен период ќе се намали/зголеми за МКД 554 илјади.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргување. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргување и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста – Неживотно осигурување

| 31 декември 2017 | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 до 12 месеци | Од 1 до 5 години | Над 5 години | Вкупно |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Средства | | | | | | |
| Финансиски вложувања | | | | | | |
| -кои се чуваат до | | | | | | |
| достасување | - | 3,714 | 68,463 | - | - | 72,177 |
| -расположиви за | | | | | | |
| продажба | - | - | 67,979 | 25,927 | 99,161 | 193,067 |
| Орочени депозити | 50,000 | - | 218,000 | 408,000 | - | 676,000 |
| Средства за | | | | | | |
| реосигурување во бруто | | | | | | |
| техничките резерви | 7,953 | 9,075 | 66,059 | 77,635 | - | 160,722 |
| Побарувања од работи на | | | | | | |
| осигурување и | | | | | | |
| реосигурување | 173,614 | 16,793 | 47,685 | - | - | 238,092 |
| Останати побарувања | 4,404 | 16,775 | 9,817 | - | - | 30,996 |
| Парични средства и | | | | | | |
| парични еквиваленти | 141,129 | - | - | - | - | 141,129 |
| | 377,100 | 46,357 | 478,003 | 511,562 | 99,161 | 1,512,183 |
| Обврски | | | | | | |
| Бруто технички резерви | 29,818 | 39,349 | 426,292 | 160,005 | 33,044 | 688,508 |
| Обврски по основ на | | | | | | |
| реосигурување | - | 24,985 | 2,970 | 615 | - | 28,570 |
| Обврски спрема | | | | | | |
| осигуреници | - | - | - | - | - | - |
| Останати обврски | 36,339 | - | 3,962 | 12,462 | - | 52,763 |
| | 66,157 | 64,334 | 433,224 | 173,082 | 33,044 | 769,841 |
| Нето ликвидност | 310,943 | (17,977) | 44,779 | 338,480 | 66,117 | 742,342 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување (продолжува)

| 31 декември 2016 | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 до 12 месеци | Од 1 до 5 години | Над 5 години | Вкупно |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Средства | | | | | | |
| Финансиски вложувања | | | | | | |
| -кои се чуваат до | | | | | | |
| достасување | - | - | 41,941 | - | - | 41,941 |
| -расположиви за | | | | | | |
| продажба | - | 10,000 | 30,000 | 93,899 | 90,193 | 224,092 |
| Орочени депозити | 84,000 | 29,000 | 277,558 | 233,000 | - | 623,558 |
| Средства за | | | | | | |
| реосигурување во бруто | | | | | | |
| техничките резерви | 5,696 | 7,908 | 127,405 | 30,172 | 11,015 | 182,196 |
| Побарувања од работи на | | | | | | |
| осигурување и | | | | | | |
| реосигурување | 150,667 | 84,673 | 51,611 | - | - | 286,951 |
| Останати побарувања | 6,785 | 6,212 | 12,634 | 3,892 | - | 29,523 |
| Парични средства и | | | | | | |
| парични еквиваленти | 174,145 | - | - | - | - | 174,145 |
| | 421,293 | 137,793 | 541,149 | 360,963 | 101,208 | 1,562,406 |
| Обврски | | | | | | |
| Бруто технички резерви | 21,789 | 30,249 | 487,367 | 115,418 | 42,135 | 696,958 |
| Обврски по основ на | | | | | | |
| реосигурување | - | 32,636 | 3,720 | 615 | - | 36,971 |
| Обврски спрема | | | | | | |
| осигуреници | - | - | - | - | - | - |
| Останати обврски | 42,450 | - | 6,936 | 7,239 | - | 56,625 |
| | 64,239 | 62,885 | 498,023 | 123,272 | 42,135 | 790,554 |
| Нето ликвидност | 357,054 | 74,908 | 43,126 | 237,691 | 59,073 | 771,852 |

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи. Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредност намалена за направената исправка на вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност (продолжува)

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

| | Заеми и побарувања | Чувани до достасаност | Расположливи за продажба | Останата амортизирана набавна вредност | Вкупна сметководствена вредност | Објективна вредност |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| 31 декември 2017 | | | | | | |
| Финансиски вложувања | | | | | | |
| - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | - | 72,177 | - | - | 72,177 | 72,177 |
| - Финансиски вложувања расположливи за продажба | - | - | 193,067 | - | 193,067 | 193,067 |
| - Орочени депозити | 676,000 | - | - | - | 676,000 | 676,000 |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 160,722 | - | - | - | 160,722 | 160,722 |
| Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања | 238,092 | - | - | - | 238,092 | 238,092 |
| Останати побарувања | 30,996 | - | - | - | 30,996 | 30,996 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 141,129 | - | - | - | 141,129 | 141,129 |
| | 1,246,939 | 72,177 | 193,067 | - | 1,512,183 | 1,512,183 |
| Бруто технички резерви | - | - | - | 688,508 | 688,508 | 688,508 |
| Обврски по основ на реосигурување | - | - | - | 28,570 | 28,570 | 28,570 |
| Обврски спрема осигуреници | - | - | - | - | - | - |
| Останати обврски | - | - | - | 52,763 | 52,763 | 52,763 |
| | - | - | - | 769,841 | 769,841 | 769,841 |
| 31 декември 2016 | | | | | | |
| Финансиски средства | | | | | | |
| - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | - | 41,941 | - | - | 41,941 | 41,941 |
| - Финансиски вложувања расположливи за продажба | - | - | 224,092 | - | 224,092 | 224,092 |
| - Орочени депозити | 623,558 | - | - | - | 623,558 | 623,558 |
| Средства од реосигурување | 182,196 | - | - | - | 182,196 | 182,196 |
| Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања | 286,951 | - | - | - | 286,951 | 286,951 |
| Останати побарувања | 29,523 | - | - | - | 29,523 | 29,523 |
| Парични средства и паричен еквивалент | 174,145 | - | - | - | 174,145 | 174,145 |
| | 1,296,373 | 41,941 | 224,092 | - | 1,562,406 | 1,562,406 |
| Бруто технички резерви | - | - | - | 696,958 | 696,958 | 696,958 |
| Обврски по основ на реосигурување | - | - | - | 36,971 | 36,971 | 36,971 |
| Обврски спрема осигуреници | - | - | - | - | - | - |
| Останати обврски | - | - | - | 56,625 | 56,625 | 56,625 |
| | - | - | - | 790,554 | 790,554 | 790,554 |

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

При пресметка на основниот капитал како одбитни ставки се земаат сопствени акции, долгорочни нематеријални средства, пренесени непокриени загуби од тековната година и други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Согласно законската регулатива, акционерскиот капитал на друштвото, треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2017 минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување Македонија е следниот:

| Маргина на солвентност | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Маргина на солвентност | 100,877 | 109,825 |
| Износ на гарантен капитал | 276,705 | 276,665 |

Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти.
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три и се множи со дадени коефициенти.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност

| | | Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во МКД | |
|---|-----------|---|----------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Бруто полисирана премија | 1 | 853.816 | 936.351 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18 | 2 | 110.683 | 110.666 |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16 | 3 | 38.225 | 51.446 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300 | 4 | - | - |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300 | 5 | - | - |
| Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или | 6 | 148.909 | 162.112 |
| Бруто исплатени штети | 7 | 302.383 | 327.313 |
| Нето исплатени штети | 8 | 204.847 | 221.740 |
| Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал) | 9 | 0,68 | 0,68 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= | 10 | 100.877 | 109.825 |
| Референтен период (во години) | 11 | 3 | 3 |
| Бруто исплатени штети во референтниот период | 12 | 1.024.959 | 1.031.218 |
| Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период | 13 | 353.117 | 345.978 |
| Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период | 14 | 346.819 | 236.283 |
| Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]) | 15 | 343.752 | 380.304 |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26 | 16 | 89.376 | 98.879 |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23 | 17 | - | - |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300 | 18 | - | - |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300 | 19 | - | - |
| Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [2 | 20 | 89.376 | 98.879 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [2 | 21 | 60.547 | 66.987 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10 | 22 | 100.877 | 109.825 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните расположливи финансиски средства кои служат за покривање на техничките резерви и капиталот:

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| Средства | | |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки | 141,129 | 174,145 |
| Хартии од вредност издадени од РМ или НБРМ | 72,177 | 41,941 |
| Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ | 193,067 | 224,092 |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ | 676,000 | 623,558 |
| | 1,082,373 | 1,063,736 |
| Обврски (технички резерви) | | |
| Бруто резерви по договори за осигурување | 688,508 | 696,958 |
| Дел за реосигурителот | (160,722) | (182,196) |
| Вкупно нето технички резерви | 527,786 | 514,762 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

| | | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------------|------------------|
| Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) | I | 1,412,447 | 1,320,361 |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | I1 | 888,308 | 888,308 |
| Премии од емитирани обични акции | I2 | - | - |
| Законски и статутарни резерви | I3 | 510,851 | 417,219 |
| Пренесена нераспределена добивка | I4 | 17,387 | 17,387 |
| Нераспределена добивка од тековната година | I5 | - | - |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување | I6 | - | - |
| Долгорочни нематеријални средства | I7 | 4,099 | 2,553 |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година | I8 | - | - |
| Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал | II | - | - |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | II1 | - | - |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции | II2 | - | - |
| Субординирани должнички инструменти | II3 | - | - |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање | II4 | - | - |
| Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. | III | 1,412,447 | 1,320,361 |
| Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) | IV | - | - |
| КАПИТАЛ I + II – IV | V | 1,412,447 | 1,320,361 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) | VI1 | 100,877 | 109,825 |
| Капитал | VI3 | 1,412,447 | 1,320 |
| Гарантен фонд* | VI4 | 276,708 | 276,665 |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4) | VI5 | 1,135,739 | 1,043,695 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6 | 1,311,570 | 1,210,536 |

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките и математичките резерви

Согласно Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои служат за покривање на техничките и математичката резерва како и деталното пласирање и ограничување на тие вложувања Друштвото средствата со кои располага на 31.12.2017 година ги има пласирани како што следи:

| Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2017 | Дозволен % | Остварен износ | Остварен % |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Видови дозволени вложувања | | | |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки | 3 | 15,542 | 2.9 |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ | 60 | 247,000 | 46.8 |
| Хартии од вредност издадени од НБРМ | - | - | - |
| Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ | 80 | 241,557 | 45.8 |
| Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ | 25 | 23,686 | 4.5 |
| | | | |
| Вкупно дозволени вложувања на средства | | 527,785 | |
| Вкупно нето технички резерви | | 527,785 | |
| Резерви за преносни премии | | 299,184 | |
| Резерви за бонуси и попусти | | 22,279 | |
| Резерви за штети | | 206,323 | |
| Други технички резерви | | - | |
| Еквализациона резерва | | - | |
| Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви) | | - | |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките и математичките резерви

| Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2016 | Дозволен % | Остварен износ | Остварен % |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Видови дозволени вложувања | | | |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки | 3 | 14,729 | 2.9 |
| Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ | 60 | 234,000 | 45.5 |
| Хартии од вредност издадени од НБРМ | 80 | 41,941 | 8 |
| Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира Р.М. | 80 | 197,388 | 38.3 |
| Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во Р.М. | 25 | 26,704 | 5.2 |
| | | | |
| Вкупно дозволени вложувања на средства | | 514,762 | |
| Вкупно нето технички резерви | | 514,762 | |
| Резерви за преносни премии | | 285,316 | |
| Резерви за бонуси и попусти | | 15,102 | |
| Резерви за штети | | 214,344 | |
| Други технички резерви | | - | |
| Еквализациона резерва | | - | |
| Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви) | | - | |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија)

31 декември 2017 година

| класа на осигурување | брuto полисирана премија | премија предадена во реосигурување | промени во брутo резервата за преносна премија | промени во брутo резервата за преносна премија дел за реосигурување | заработена премија |
|---|--------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------|
| незгода | 82,950 | (41,517) | 2,067 | (1,025) | 42,475 |
| здравство | 83 | - | (55) | - | 28 |
| моторни возила | 71,892 | (137) | 147 | - | 71,902 |
| пловни објекти | 35 | - | (11) | - | 24 |
| карго | 22,065 | (1,592) | (126) | - | 20,347 |
| имоти од пожар | 121,101 | (48,370) | 10,293 | (14,143) | 68,882 |
| имоти останато | 234,666 | (76,518) | 10,509 | (18,490) | 150,167 |
| одговорност од употреба на моторни возила | 259,559 | (120,403) | 498 | (239) | 139,415 |
| одговорност од употреба на пловни објекти | 170 | - | (20) | - | 150 |
| Општа одговорност | 38,132 | (18,623) | (194) | (356) | 18,959 |
| Гаранции | 24 | - | 7 | - | 31 |
| финансиски загуби | 8,063 | (1,452) | 8 | (3,644) | 2,975 |
| туристичка помош | 15,076 | - | (358) | - | 14,718 |
| Вкупно | 853,816 | (308,612) | 22,766 | (37,897) | 530,073 |

Во вкупниот износ на брутo полисирана премија во 2017 година во износ од МКД 853,816 илјади е вклучена брутo полисирана премија за соосигурување во износ од МКД 17,479 илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

31 декември 2016 година

| класа на осигурување | брuto полисирана премија | премија предадена во реосигурување | промени во брутo резервата за преносна премија | промени во брутo резервата за преносна премија дел за реосигурување | заработена премија |
|---|--------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------|
| незгода | 102,992 | (51,533) | (1,608) | 798 | 50,649 |
| моторни возила | 81,713 | (174) | 136 | - | 81,675 |
| пловни објекти | - | - | 14 | - | 14 |
| карго | 24,445 | (1,850) | 47 | - | 22,642 |
| имоти од пожар | 123,688 | (58,551) | 18,634 | (10,666) | 73,105 |
| имоти останато | 293,805 | (94,145) | (6,865) | 14,997 | 207,792 |
| одговорност од употреба на моторни возила | 251,899 | (117,650) | (5,331) | 2,270 | 131,188 |
| одговорност од употреба на пловни објекти | 132 | - | 7 | - | 139 |
| Општа одговорност | 35,748 | (18,925) | 53 | (127) | 16,749 |
| Гаранции | 56 | - | 9 | - | 65 |
| финансиски загуби | 6,496 | (5,055) | (3,688) | 3,670 | 1,423 |
| туристичка помош | 15,378 | - | 102 | - | 15,480 |
| Вкупно | 936,352 | (347,883) | 1,510 | 10,942 | 600,921 |

Брутo полисираната премија во 2016 во износ од МКД 936,352 илјади во целост се однесува на брутo полисирана премија за осигурување.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------|---------------|
| Наплатени отпишани побарувања | 86,183 | 18,494 |
| Приходи од гарантен фонд за регреси | 2,232 | 2,503 |
| Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурано возило | 663 | 526 |
| Надомест за исплатени штети | 2,809 | 2,696 |
| Преносна премија во бонуси | 5,759 | 5,737 |
| Останато (регреси од претходни години) | 4,080 | 4,904 |
| Вкупно | 101,726 | 34,860 |

Износот од МКД 86,183 илјади наплатени отпишани побарувања на 31 декември 2017 година се однесува на наплата од стечајни должници.

8. Останати приходи

| Останати приходи | 2017 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| Наплатени судски трошоци | - | 36 |
| Приходи од закупнина | 3,933 | 3,862 |
| Приходи од ИТ услуги | 2,963 | 3,485 |
| Приходи по основ отпис на обврски | 481 | 1,614 |
| Приходи по основ отпис на обврски - услужни штети | 265 | - |
| Останато | 498 | 798 |
| Вкупно | 8,140 | 9,795 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети)

| | 2017 | | 2016 | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | Бруто исплатени штети | Промени во бруто резервите за штети | Бруто исплатени штети | Промени во бруто резервите за штети |
| Незгода | 53,077 | (3,141) | 66,373 | 1,195 |
| Моторни возила | 49,564 | (4,803) | 44,086 | (245) |
| Воздухоплови | - | - | - | - |
| Пловни објекти | - | - | - | - |
| Карго | 1,040 | 19 | 514 | (17) |
| Имоти од пожар | 7,324 | 10,325 | 24,795 | (2,274) |
| Имоти останато | 69,801 | 12,951 | 57,572 | 49,347 |
| Одговорност од употреба на моторни возила | 106,791 | 1,231 | 123,948 | 5,242 |
| Одговорност од употреба на воздухоплови | - | - | - | - |
| Одговорност од употреба на пловни објекти | - | - | - | - |
| Општа одговорност | 3,173 | 324 | 2,624 | (467) |
| Кредити | - | - | 40 | - |
| Гаранции | 1,823 | (1,689) | 28 | 1,341 |
| Финансиски загуби | 60 | - | 78 | - |
| Туристичка помош | 9,730 | (902) | 7,255 | (109) |
| Штети од активно реосигурување | - | - | - | - |
| Вкупно | 302,383 | 14,315 | 327,313 | 54,013 |
| Намалување за приход од регреси | (6,638) | - | (12,303) | - |
| Бруто исплатени штети дел за реосигурување и промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување | (112,696) | - | (160,602) | - |
| Нето трошоци за штети | 197,364 | - | 208,421 | - |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжува)

Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент

| Класа на осигурување | 2017 Коефициент | | | 2016 Коефициент | | |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | Штети | Трошоци | Комбиниран | Штети | Трошоци | Комбиниран |
| Незгода | 61% | 57% | 118% | 68% | 62% | 130% |
| Здравство | 0% | 71% | 71% | 0% | 0% | 0% |
| Каско | 60% | 44% | 105% | 51% | 49% | 100% |
| Пловни објекти | 0% | 38% | 38% | 0% | 14% | 14% |
| Карго | 5% | 48% | 53% | 2% | 44% | 46% |
| Имоти пожар | 18% | 59% | 77% | 13% | 62% | 75% |
| Имоти останато | 34% | 52% | 87% | 27% | 59% | 86% |
| Авто одговорност | 36% | 48% | 84% | 43% | 69% | 112% |
| Одговорност пловни објекти | 0% | 38% | 38% | 0% | 40% | 40% |
| Општа одговорност | 18% | 79% | 97% | 13% | 87% | 100% |
| Гаранции | 419% | 66% | 485% | 172% | 0% | 172% |
| Финансиска загуба | 2% | 52% | 54% | 8% | 99% | 107% |
| Туристичка помош | 60% | 63% | 123% | 46% | 67% | 113% |
| Вкупно | 37% | 52% | 89% | 35% | 60% | 95% |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

10. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Провизија за брокери | 37,226 | 33,253 |
| Провизија агенции за застапување | 83,174 | 87,716 |
| Трошоци за наем на деловен простор | 2,087 | 1,616 |
| Плати на агенти | 57,618 | 60,699 |
| Маркетинг | 8,634 | 9,196 |
| Репрезентација | 5,451 | 5,090 |
| Промени во одложени трошоци за стекнување | 3,245 | (2,159) |
| Плати администрации | 88,437 | 91,135 |
| Останати примања на вработени | 9,494 | 9,554 |
| Трошоци за услуги на физички лица | 5,340 | 5,385 |
| Потрошена топлотна и ел.енергија | 12,662 | 13,045 |
| Поштенски трошоци | 2,604 | 2,679 |
| Мобилна телефонија и интернет | 3,441 | 3,546 |
| Комунални трошоци | 6,382 | 5,909 |
| Тековно и инвестиционо одржување | 10,463 | 9,752 |
| Обезбедување | 4,800 | 4,800 |
| Административни судски трошоци | 2,224 | 3,288 |
| Премија за осигурување | 2,191 | 1,986 |
| Консултантски услуги ВИГ | 3,000 | 3,549 |
| Амортизација | 20,616 | 18,169 |
| Останати административни трошоци | 21,288 | 18,793 |
| Вкупно | 390,377 | 387,001 |

11. Останати осигурително технички трошоци намалени за реосигурување

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила | 8,020 | 7,137 |
| Противпожарен придонес | 7,876 | 7,457 |
| Придонес за здравство | 2,513 | 2,420 |
| Трошоци за финансирање на супервизорски орган | 7,447 | 6,989 |
| Финансирање на Национално биро за осигурување | 2,701 | 2,852 |
| Останато | 15,605 | 11,118 |
| Вкупно | 44,162 | 37,973 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. Останати расходи вклучувајќи и вредносни усогласувања

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------|---------------|
| Вредносно усогласување на регресни побарувања | 851 | 2.282 |
| Вредносно усогласување на останати побарувања | (854) | 1.798 |
| Останати расходи | 2.301 | 8.901 |
| Вкупно | 2.298 | 12.981 |

13. Данок на добивка

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Тековен данок/ признаен во биланс на успех | 11,408 | 15,520 |
| Вкупно | 11,408 | 15,520 |

Усогласување со применетата даночна стапка

| | % | 2017 | % | 2016 | 2015 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Добивка пред оданочување | | 107,112 | | 149,584 | 267,628 |
| Загуба пред оданочување | | - | | - | - |
| Данок пресметан по даночна стапка | 10.0% | 10,711 | 10.0% | 14,958 | 26,763 |
| Расходи непризнаени за даночни цели | 1.1% | 1,208 | 0.9% | 1,212 | 1,075 |
| Намалување на даночната основица | 0.5% | (511) | 0.4% | (651) | (118) |
| Данок на добивка односно загуба | 10.6% | 11,408 | 10.3% | 15,520 | 27,720 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

14. Вложувања во нематеријални средства

| | Нематеријални средства |
|--|-----------------------------------|
| Набавна вредност | |
| На 1 јануари 2016 | 18,062 |
| Зголемување | 1,825 |
| Намалување | - |
| На 31 декември 2016 | <u>19,887</u> |
| На 1 јануари 2017 | 19,887 |
| Зголемување | 2,823 |
| Намалување | (1,639) |
| На 31 декември 2017 | <u>21,071</u> |
| Амортизација | |
| На 1 јануари 2016 | 15,088 |
| Амортизација за годината (Белешка 13) | 2,246 |
| Загуба поради оштетување | - |
| Ослободување на загубата поради оштетување | - |
| Намалување | - |
| На 31 декември 2016 | <u>17,334</u> |
| На 1 јануари 2017 | 17,334 |
| Амортизација за годината (Белешка 13) | 1,277 |
| Загуба поради оштетување | - |
| Ослободување на загубата поради оштетување | - |
| Намалување | (1,639) |
| На 31 декември 2017 | <u>16,972</u> |
| Сметководствена вредност | |
| На 31 декември 2016 | <u>2,553</u> |
| На 31 декември 2017 | <u>4,099</u> |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Вложувања во недвижности

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Набавна вредност | 851,818 | 883,525 |
| Акумулирана амортизација | (338,413) | (328,298) |
| Нето книговодствена вредност на 1 Јануари | 513,405 | 555,227 |
| Почетна нето книговодствена вредност | 513,405 | 555,227 |
| Зголемување | 9,552 | 14,450 |
| Отуѓувања и отписи | (600) | (41,699) |
| Пренос во материјални вложувања набавна вредност | - | (4,458) |
| Пренос во материјални вложувања акумулирана амортизација | - | 732 |
| Ефект од расходувања и отуѓувања - акумулирана амортизација | 147 | |
| Амортизација за годината | (21,818) | (10,847) |
| декември | 500,686 | 513,405 |
| Набавна вредност | 860,770 | 851,818 |
| Акумулирана амортизација | (360,084) | (338,413) |
| Нето книговодствена вредност на 31 декември | 500,686 | 513,405 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Материјални средства

| | Градежни објекти | Компјутери | Мебел и опрема | Моторни возила | Инвестиции во тек градежи | Инвестиции во тек опрема | Останато | Вкупно |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| Набавна вредност на 1 Јануари 2016 | 417,374 | 43,543 | 73,884 | 12,753 | 3,107 | 1,901 | 2,771 | 555,333 |
| Акумулирана амортизација | (187,714) | (37,076) | (65,976) | (7,734) | - | - | (234) | (298,734) |
| Нето книговодствена вредност 31 декември 2016 | 229,660 | 6,467 | 7,908 | 5,019 | 3,107 | 1,901 | 2,537 | 256,599 |
| 1 Јануари 2017 | 229,660 | 6,467 | 7,908 | 5,019 | 3,107 | 1,901 | 2,537 | 256,599 |
| Зголемување | 2,397 | 897 | 1,431 | 3,419 | 899 | 843 | 121 | 10,007 |
| Пренос од инвестиции во тек | 1,704 | - | - | - | (1,704) | - | - | - |
| Расходувања и отуѓувања | - | (17,982) | - | (2,572) | (1,736) | - | - | (22,290) |
| Ефект од сведување на објективна вредност - набавна вредност | 58,232 | - | - | - | - | - | - | 58,232 |
| Ефект од сведување на објективна вредност - акумулирана амортизација | (26,837) | - | - | - | - | - | - | (26,837) |
| Ефект од расходувања и отуѓувања - акумулирана амортизација | - | 17,982 | 92 | 2,572 | - | - | - | 20,646 |
| Амортизација за годината | (12,480) | (2,847) | (2,734) | (2,505) | - | - | (50) | (20,616) |
| Нето книговодствена вредност на 31 декември 2017 | 252,676 | 4,517 | 6,697 | 5,933 | 566 | 2,744 | 2,608 | 275,741 |
| Набавна вредност | 479,707 | 26,458 | 75,315 | 13,600 | 566 | 2,744 | 2,892 | 601,282 |
| Акумулирана амортизација | (227,031) | (21,941) | (68,618) | (7,667) | - | - | (284) | (325,541) |
| Нето книговодствена вредност на 31 декември 2017 | 252,676 | 4,517 | 6,697 | 5,933 | 566 | 2,744 | 2,608 | 275,741 |

Во текот на 2017 година Друштвото изврши вреднување на материјалните средства – градежни објекти. Ефектот од вреднувањето изнесува МКД 31,395 илјади од кои МКД 2,039 илјади преку Биланс на Успех. На 31 декември 2017 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2016: нема).

**Позициите компјутери, мебел и опрема, моторни возила и инвестиции во тек на опрема се содржани во билансот на состојба на позиција опрема.

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овој финансиски извештај

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Останати финансиски вложувања

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Депозити | 676,000 | 623,558 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 72,177 | 41,941 |
| Финансиски вложувања расположливи за продажба | 193,067 | 224,092 |
| Вкупно | 941,244 | 889,591 |

На 31 декември 2017 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 60 месеци (2016: од 18 до 60 месеци) и каматни стапки од 2% до 3% (2016: од 1,75% до 3,1%).

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

| | 2017 | 2016 |
|----------------|---------------|---------------|
| Државни записи | 72,177 | 41,941 |
| Вкупно | 72,177 | 41,941 |
| Некотирани | 72,177 | 41,941 |
| Вкупно | 72,177 | 41,941 |

На 31 декември 2017 година Друштвото има финансиски вложувања чувани-до-доспевање во државни записи со рок на доспевање до 1 година (2016: до 1 година) и каматни стапки од 1,75% до 1,85% (2016: од 2,2% до 2,6%).

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

| | 2017 | 2016 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Акции | 23,686 | 26,704 |
| Државни обврзници | 169,381 | 197,388 |
| Вкупно | 193,067 | 224,092 |
| Котирани | 23,686 | 26,704 |
| Некотирани | 169,381 | 197,388 |
| Вкупно | 193,067 | 224,092 |

На 31 декември 2017 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 2 до 15 години (2016: од 2 до 15 години) и каматни стапки од 2,7% до 4,6% (2016: 2,2% до 4,6%).

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Побарувања од осигуреници | 372,417 | 403,759 |
| Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 10,610 | 10,610 |
| Вкупно | 383,027 | 414,369 |
| Исправка на вредност | (150,616) | (127,417) |
| Нето побарувања | 232,411 | 286,952 |

Движење на исправката на вредност

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Состојба на 1 јануари | 127,417 | 180,109 |
| Дополнителна исправка на вредност | 41,773 | 29,005 |
| Ослободување на исправка на вредност | (14,043) | (5,757) |
| Отпис | (4,531) | (75,940) |
| Состојба на 31 декември | 150,616 | 127,417 |

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Побарувања по основ на регрес | 31,292 | 32,971 |
| Побарувања по основ на услужно исплатени штети | 8,501 | 9,373 |
| Побарувања од Национално биро | 6,471 | 5,892 |
| Побарувања по основ на провизија од реосигурување | 1,598 | 1,752 |
| Побарувања по основ штети | 2,884 | 4,213 |
| Побарувања за дадени аванси | 5,631 | 5,631 |
| Вкупно побарувања | 56,377 | 59,832 |
| Исправка на вредност | (34,360) | (39,096) |
| Нето вредност на побарувања | 22,017 | 20,736 |

Движење на исправката на вредност

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Состојба на 1 јануари | 39,096 | 35,804 |
| Дополнителна исправка на вредност | 1,231 | 4,013 |
| Ослободување на исправка на вредност регреси | (282) | - |
| Ослободување на исправка на вредност | (1,762) | - |
| Отпис | (3,923) | (721) |
| Состојба на 31 декември | 34,360 | 39,096 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Побарувања по основ финансиски вложувања

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------|---------------|
| Побарувања од камата | 319 | 425 |
| Побарување на закуп | 6,240 | 8,486 |
| Побарувања од тргување со хартии од вредност | 3,047 | 2,596 |
| Вкупно | 9,606 | 11,507 |
| Исправка на вредност | (2,574) | (3,653) |
| Нето вредност на побарувања | 7,032 | 7,854 |

21. Останати побарувања

| | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Побарувања од вработени | 36 | 236 |
| Побарувања од купувачи - останато | 18 | 883 |
| Останати побарувања | 2,908 | 19 |
| Вкупно | 2,962 | 1,138 |
| Исправка на вредност | (1,015) | (205) |
| Нето вредност на побарувања | 1,947 | 933 |

| | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Состојба на 1 јануари | 205 | 467 |
| Дополнителна исправка на вредност | 810 | - |
| Отпис | - | (262) |
| Состојба на 31 декември | 1,015 | 205 |

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

| | 2017 | 2016 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Парични средства во благајна | 28 | 48 |
| Парични средства во банка | | |
| - во денари | 131,622 | 103,433 |
| - во девизи | 9,479 | 70,664 |
| Вкупно | 141,129 | 174,145 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Технички резерви

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Бруто резерва за преносна премија | 313,112 | 335,878 |
| Резервации за настанати пријавени штети | 208,185 | 209,285 |
| Резервации за ненастанати непријавени штети | 139,541 | 131,580 |
| Резерви за бонуси и попусти | 22,279 | 15,102 |
| Останати технички резерви | 5,391 | 5,113 |
| Бруто технички резерви | 688,508 | 696,958 |

24. Останати обврски

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Примени аванси по основ осигурување | 5,411 | 5,315 |
| Провизии на агенти | 10,567 | 7,644 |
| Обврски за придонеси и членарини | 2,252 | 2,284 |
| Обврски кон Национално биро | 286 | 488 |
| Добавувачи за материјални вложувања | 3,519 | 3,609 |
| Добавувачи за обртни средства | 5,266 | 9,159 |
| Обврски спрема вработени придонеси и даноци по основ плата | 12,561 | 13,833 |
| Обврски кон ВИГ | 4,752 | 5,295 |
| Обврски за дивиденда | 2,538 | 3,001 |
| Обврски за дивиденда | 5,042 | 4,418 |
| Останати обврски | 569 | 1,579 |
| Вкупно | 52,763 | 56,625 |

25. Пасивни временски разграничувања

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Пресметани обврски за реосигурување | 124,116 | 158,096 |
| Пресметани провизии | 2,156 | 2,435 |
| Обврски за противпожарен придонес | 4,704 | 4,069 |
| Обврски кон НБ | 15,686 | 15,127 |
| Останато | 3,945 | 2,918 |
| Вкупно | 150,607 | 182,645 |

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

| Во број на акции | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| На 1 јануари - целосно платени | 717,462 | 717,462 |
| На 31 декември - целосно платени | <u>717,462</u> | <u>717,462</u> |

На 31 декември 2017 година акционерскиот капитал се состои од 717,462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20,084 по акција (2016: 717,462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20,084 по акција). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса.

Основната главнина на друштвото се утврди на вкупен износ од 14,404,506.8 евра (717,462 акции по 20,084 евра) според среден курс на Народна банка на РМ на ден 30.04.2013 година (1 Евро од 61,6475 денари), Пријавата за упис на основна главнина во Централниот регистар беше одобрена на 26.08.2013. Сите издадени акции се целосно платени.

Акционерската структура на 31.12.2017 на Друштвото е:

| | % од акциите со право на глас |
|---|--------------------------------------|
| Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG) | 94.26% |
| Останати правни и физички лица | 5.74% |

Дивиденди

По денот на билансот на состојба, следниве дивиденди беа предложени од надзорниот одбор во бруто износ од МКД 49,505 илјади (2016: МКД 68,876 илјади) односно МКД 69 (2016: МКД 96) по акција. За истите, не се прикажани обврски во билансот на состојба.

27. Вонбилансна евиденција - пасива

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 година Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. Во 2017 година Друштвото продолжи со политиката на вонбилансна евиденција на резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. На 31.12.2017 износот на резервирани штети изнесува МКД 33,414 илјади (2016: МКД 42,402 илјади).

28. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично друштво

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) кое е и основно матично претпријатие.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со Матичното друштво

Трансакциите со Матичното друштво се дадени како што следи:

| Побарувања | 2017 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување | - | - |
| Побарувања по основ на провизија од реосигурување | - | - |
| Обврски | - | - |
| Обврски по основ на премија за реосигурување | 1,519 | 900 |
| Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија | 687 | 832 |
| Останати обврски | 2,538 | 3,001 |
| Резерви | - | - |
| Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување | - | - |
| Резерва за штети – дел за реосигурување | 79,506 | 72,848 |
| Трошоци и приходи | - | - |
| Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите | 149,262 | 156,554 |
| Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување | - 1,264 | 3,067 |
| Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување | 70,567 | 53,766 |
| Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите | 69,869 | 82,316 |
| Промена во резерва за штети – дел за реосигурување | 6,658 | 13,831 |
| Трошоци за камати по депозитна премија | 2,768 | 2,933 |

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со останати поврзани страни

Трансакциите со останатите поврзани друштва во Групаацијата се дадени како што следи:

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Побарувања | | |
| Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување | - | - |
| Побарувања по основ на провизија од реосигурување | 259 | 223 |
| Обврски | - | - |
| Обврски по основ на премија за реосигурување | 20,177 | 34,100 |
| Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија | - | - |
| Останати обврски | - | - |
| Резерви | - | - |
| Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување | 5,180 | 6,966 |
| Резерва за штети – дел за реосигурување | 67,288 | 57,186 |
| Трошоци и приходи | - | - |
| Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите | 123,489 | 133,053 |
| Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување | 1,786 | 779 |
| Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување | 38,360 | 40,079 |
| Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите | 25,836 | 23,255 |
| Промена во резерва за штети – дел за реосигурување | 10,102 | 39,598 |

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести по сите основи на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и Раководниот тим на Друштвото вклучени во Административни трошоци се како што следува:

| | 2017 | 2016 |
|------------------|---------------|---------------|
| Вкупни надомести | 38,200 | 39,351 |
| | 38,200 | 39,351 |

29. Превземени и потенцијални обврски

До датумот на изготвување на финансиските извештаи Друштвото нема превземено обврски.

Судски спорови

Во рамките на тековните активности постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки како и интерни и екстерни консултанти раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во овие финансиски извештаи.

30. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.